



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Среда, 3 октомври 2001 Скопје Број 79	Преплатата за 2001 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини 200 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	---	---

1430.

## УКАЗ БР. 40

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација

За советник на министерот за одбрана за развој и употреба на АРМ

генерал Петровски Алексо Панде

ФЧ: генерал, по формација: генерал,  
лична ВЕС: 31480, ЕМБГ: 2612943480012

До сега: Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-1422 Претседател  
27 септември 2001 година на Република Македонија,  
Скопје Борис Трајковски, с.р.

1431.

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за градежното земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе

## УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ИЛИ ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП

### Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат начинот и условите под кои се врши трансформација на правото на користење на градежното земјиште, сопственост на Република Македонија во право на сопственост односно право на долготраен закуп.

### Член 2

Постапката за трансформација на правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во право на сопственост односно право на долготраен закуп се поведува по барање на корисникот на градежното земјиште.

## I. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ

### Член 3

Трансформацијата на градежното земјиште од член 50 на Законот за градежно земјиште на корисниците на градежното земјиште по основ на поранешна сопственост се спроведува по барање на поранешниот сопственик, односно неговите наследници (барател).

Кон барањето од став 1 на оваа уредба барателот е должен да приложи доказ со кој се потврдува својството на поранешен сопственик или доказ за наследник на поранешниот сопственик.

### Член 4

Решението кое согласно член 50 став 1 од Законот за градежно земјиште го донесува министерот за транспорт и врски, задолжително содржи:

- опис на градежното земјиште што е предмет на трансформацијата согласно извод од урбанистички план или урбанистички проект;

- обврска на странката во рок од 6 месеци по правосилноста на решението да го спроведе во јавната книга за запишување на правата на недвижности.

### Член 5

Трансформацијата на градежното земјиште од член 51 став 1 на Законот за градежно земјиште на корисниците по основ на купени станбени и други објекти на земјиште во општествена сопственост, односно сопственост на Република Македонија (со или без дефинирано дворно место), кои платиле надоместок за земјиштето, се спроведува врз основа на договор за трансформација на правото на користење на градежно земјиште (во натамошниот текст на оваа уредба: договор), по предлог на сопственикот на објектот.

Сопственикот на објектот, за трансформацијата од став 1 на овој член должен е да ги поднесе следните докази:

- доказ за купопродажба на објектот;  
- имотен лист или друг доказ од евиденцијата во катастарот на недвижностите;  
- доказ за регулиран (платен) надоместок за користење на градежното земјиште.

### Член 6

Трансформацијата на градежното земјиште од член 51 став 2 на Законот за градежно земјиште, на корисниците на градежното земјиште по основ на купени станбени и други објекти на земјиште во општествена сопственост, односно сопственост на Република Македонија (со или без дефинирано дворно место), кои не платиле надоместок за земјиштето, се спроведува врз основа на договор, по предлог на сопственикот на објектот.

Сопственикот на објектот за трансформацијата од став 1 на овој член должен е да ги поднесе следните докази:

- доказ за купопродажба на објектот;  
- имотен лист или друг доказ од евиденцијата во катастарот за недвижностите.

### Член 7

Договорот од член 5 и 6 задолжително се склучува во писмена форма и содржи:

Страни на договорот:  
I. Република Македонија односно министерот за транспорт и врски.

II. Физичко или правно лице како предлагач за трансформација на право на користење на градежно земјиште.

- предмет на договорот: трансформација на правото на користење во право на сопственост;

- услови за склучување на договорот: доставување на документација од член 5 и 6 на оваа уредба;
- утврдување на висината на надоместокот (кога надоместокот не е платен);
- начин на плаќање на надоместокот на градежно земјиште;
- услови за раскинување на договорот: неисполнување на обврските од договорот во поглед на плаќањето на висината на надоместокот (неплаќање на две последователни рати) и други причини предвидени со општите одредби од Законот за облигации;
- услов: неможе да се отуѓи земјиштето и објектот додека не се плати целосно надоместокот;
- утврдена површина на градежно земјиште врз основа на урбанистички план.

Договорот се изготвува во осум (8) еднообразни примероци од кои два за давателот на трансформацијата и еден за Јавниот правобранител на Македонија.

#### Член 8

Трансформацијата на градежното земјиште од член 51 став 3 на Законот за градежно земјиште на корисниците на градежното земјиште кое им е доделено на трајно користење и изградиле објект, правото на користење се трансформира во право на сопственост врз основа на договор со поднесување на предлог од страна на корисникот.

Корисникот од став 1 на овој член должен е да ги поднесе следните докази:

- доказ за трајно користење на земјиштето;
- имотен лист или друг доказ од евиденцијата во катастарот на недвижностите;
- доказ за регулиран (платен) надоместок за користење на градежното земјиште.

За содржината на договорот од став 1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од член 7 на оваа уредба.

#### Член 9

Трансформацијата на градежно земјиште од член 54 на Законот за градежно земјиште, по основ на доделување на градежно земјиште или по основ на користење на објект изграден на градежно земјиште за вршење на стопанска или друга дејност на општествено-правно или друго лице, се спроведува по решавањето на денационализацијата на градежното земјиште, на начин утврден со оваа уредба.

#### Член 10

Трансформацијата на градежното земјиште од член 55 став 1 на Законот за градежно земјиште, на корисниците на градежното земјиште на кои земјиштето им е доделено по пат на јавно наддавање односно непосредна спогодба (платено), се спроведува врз основа на договор, а по предлог на корисникот.

Корисникот од став 1 на овој член должен е да ги поднесе следните докази:

- доказ за остварено право на користење;
- имотен лист или друг доказ од евиденцијата во катастарот на недвижностите;
- доказ за регулиран (платен) надоместок за користење на градежното земјиште.

За содржината на договорот од став 1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од член 7 на оваа уредба.

## II. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП

#### Член 11

Правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија може да се трансформира во право на долготраен закуп врз основа на договор за долготраен закуп, а на предлог на корисникот на земјиштето (барател).

Кон предлогот од став 1 на овој член корисникот приложува доказ за остварено право на користење и имотен лист.

#### Член 12

Договорот од член 10 на оваа уредба задолжително се склучува во писмена форма и содржи:

Страни на договорот:  
I. Република Македонија односно Министерството за транспорт и врски.

II. Физичко или правно лице како барател за трансформација на правото на користење на градежното земјиште.

- предмет на договорот: право на долготраен закуп;
- рок на долготраен закуп;
- услови за склучување на договорот: доставување на документација за остварено право на користење на земјиштето и имотен лист;
- утврдување на висината и начинот на плаќање на закупнината на надоместокот;
- услови за раскинување на договорот: неисполнување на обврските од договорот во поглед на плаќањето на висината на закупнината (неплаќање на две последователни рати);

- начинот на плаќање на закупнината.  
Договорот за трансформација на правото на користење на градежното земјиште во долготраен закуп се изготвува во осум (8) еднообразни примероци од кои два за давателот на трансформацијата и еден за Јавниот правобранител на Македонија.

#### Член 13

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5452/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

#### 1432.

Врз основа на член 13, став 4 од Законот за градежното земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе

### УРЕДБА

## ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУГУВАЊЕТО, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со оваа уредба поблиску се пропишуваат начинот и постапката за отуѓување, давањето под закуп, висината на надоместокот и посебните трошоци на постапките за отуѓување и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.

### II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ОТУГУВАЊЕ

#### Член 2

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија се отуѓува по пат на јавно наддавање и со непосредна спогодба.

#### A. Отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање

#### Член 3

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија се отуѓува по пат на јавно наддавање со објава од страна на Министерството за транспорт и врски во средствата за јавно информирање. На објавата можат да пријават учество сите домашни физички и правни лица.

Објавата од став 1 на овој член содржи:

- податоци за градежното земјиште кое е предмет на отуѓувањето;
- почетната цена по м<sup>2</sup> за земјиштето;
- рок за поднесување и начин на поднесување на пријавите за учество;
- депозит за учество на јавното надавање;
- начин на спроведување на надавањето;
- место и време на одржување на јавното надавање.

#### Член 4

Постапката за јавното надавање од член 3 на оваа уредба ја спроведува Комисија формирана од министерот за транспорт и врски.

#### Член 5

Комисијата од член 4 на оваа уредба, по приемот на пријавата во определениот рок утврдува дали пријавите се комплетирани во согласност со условите од објавата.

#### Член 6

I. На јавното надавање учествуваат подносителите на комплетните пријави или нивните овластени полномошници или застапници.

II. Јавното надавање од член 3 на оваа уредба почнува на објавеното место и време со објавување на присутните подносителите на пријави за надавање.

#### Член 7

На подносителите на пријавите за јавно надавање кои ќе се откажат од учество во јавното надавање, пред почетокот на јавното надавање им се враќа депозитот за учество на јавното надавање, намален за трошоците на постапката, како и на учесниците во јавното надавање кои не понудиле најповолна цена.

#### Член 8

Јавното надавање отпочнува со објавувањето на почетната цена и се спроведува по пат на поединечно и постапно надавање од страна на учесниците во надавањето.

Почетната цена на јавното надавање не смее да биде пониска од утврдената цена во табеларниот преглед на Методологијата за определување на висината на надоместокот за трансформација на градежното земјиште.

За текот на јавното надавање Комисијата води записник.

#### Член 9

За најповолен понудувач по м<sup>2</sup> се смета понудувачот на последната понудена цена по м<sup>2</sup> и усно повторена по трет пат од страна на Комисијата.

Комисијата по завршувањето на јавното надавање со писмено известие го определува најповолниот понудувач и рокот за пристапување кон склучување на договорот.

#### Член 10

За текот на јавното надавање учесниците имаат право на приговор во рок од 8 дена по јавното надавање. По приговорот одлучува со решение министерот за транспорт и врски.

Решението од став 1 на овој член е конечно со неговото доставување.

#### Член 11

По завршувањето на постапката за јавно надавање со понудувачот чија понуда е прифатена како најповолна, министерот за транспорт и врски склучува договор за отуѓување на градежно земјиште.

На договорот од став 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

### Б. Отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба

#### Член 12

Градежно земјиште сопственост на Република Македонија се отуѓува со непосредна спогодба во следниве случаи:

- кога и на повтореното јавно надавање за отуѓување не се јавиле заинтересирани домашни физички и правни лица;

- за потребите на верските заедници за изградба на верски објекти предвидени со важечките урбанистички планови;

- дооформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план, доколку сопственикот има повеќе од 50% од градежната парцела;

- за изграден објект со градежна документација, на градежно земјиште на кое не е стекнато корисничко право;

- за изграден објект до 01.02.1996 г. без одобрение за градење, а вклопен во урбанистички план;

- за изградба на објекти на дипломатски конзуларни претставништва како и организации и специјализирани агенции на ОН и Советот на Европа по претходна согласност на министерот за надворешни работи;

- градежно земјиште кое согласно Законот за експропријација е експроприрано, а е постигната согласност во замена да се даде друго градежно земјиште;

- за изградба на административно-деловни, индустриски и други стопански објекти, јавни спортско-рекреативни, станбени објекти и комплекси по предлог на правно лице во мешовита состојба регистрирано во трговскиот регистар на Република Македонија, врз основа на инвестициона програма, усвоена од министерот за транспорт и врски.

#### Член 13

Правото на сопственост на градежното земјиште отуѓено согласно член 12 на оваа уредба се стекнува врз основа на договор за отуѓување на градежно земјиште по предлог на заинтересираната страна.

#### Член 14

Договорот од член 13 задолжително се склучува во писмена форма и содржи:

1. Страни на договорот:

I. Република Македонија односно Министерство за транспорт и врски.

II. Физичко или правно лице предлагачи за склучување на договорот.

2. Предмет на договорот:

- Отуѓување на градежно земјиште за изградба на објектот за кој е отуѓено земјиштето со непосредна спогодба во одреден рок.

3. Утврдување на висината на цената и начинот на плаќање.

4. Услови за раскинување на договорот неизградба на објектот во договорениот рок.

#### Член 15

Цената на градежното земјиште што се отуѓува по пат на непосредна спогодба не може да биде пониска од цената утврдена со табеларниот преглед на Методологијата за определување на надоместокот за трансформација на градежното земјиште.

### III. ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП

#### Член 16

Градежно земјиште сопственост на Република Македонија може да се даде под долготраен закуп на домашни физички и правни лица.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се даде под долготраен закуп на странски физички и правни лица под услови утврдени во Законот за сопственост и други стварни права.

Долготрајниот закуп може да трае најмногу до 99 години.

#### Член 17

Давањето на градежното земјиште сопственост на Република Македонија под долготраен закуп може да се врши со јавно надавање со непосредна спогодба.

### А. Давање под долготраен закуп по пат на јавно наддавање

#### Член 18

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија се дава под долготраен закуп по пат на јавно наддавање со објава од страна на Министерството за транспорт и врски во средствата за јавно информирање. На објавата можат да пријават учество сите домашни и странски физички и правни лица.

Објавата од став 1 на овој член содржи:

- податоци за градежното земјиште кое се дава под долготраен закуп;
- почетната цена на закупнината;
- рок за поднесување и начин на поднесување на пријавите за учество;
- депозит за учество на јавното наддавање;
- начин на спроведување на наддавањето;
- место и време на одржување на јавното наддавање;
- известие за странските физички и правни лица кои ќе земат учество во јавното наддавање дека пред склучувањето на договорот треба да се прибават согласности од надлежните министерства (Министерство за правда и Министерство за финансии).

#### Член 19

Постапката за јавното наддавање од член 18 на оваа уредба ја спроведува Комисија формирана од министерот за транспорт и врски.

#### Член 20

Комисијата од член 19 на оваа уредба по приемот на пријавата во определениот рок утврдува дали пријавите се комплетирани во согласност со условите од објавата.

#### Член 21

На јавното наддавање учествуваат подносителите на комплетните пријави или нивните овластени полномошници или застапници.

Јавното наддавање од член 18 на оваа уредба почнува на објавеното место и време со објавување на присутните подносиители на пријави за наддавање.

#### Член 22

На подносителите на пријавите за јавно наддавање кои ќе се откажат од учество во јавното наддавање, пред почетокот на јавното наддавање им се враќа депозитот за учество на јавното наддавање, намален за трошоците на постапката, како и на учесниците во јавното наддавање кои не понудиле најповолна цена.

#### Член 23

Јавното наддавање отпочнува со објавувањето на почетната цена и се спроведува по пат на поединечно и постапно наддавање од страна на учесниците во наддавањето.

За текот на јавното наддавање Комисијата води записник.

#### Член 24

За најповолен понудувач се смета понудувачот на последната понудена цена и усно повторена по трет пат од страна на Комисијата.

Комисијата по завршувањето на јавното наддавање со писмено известие го определува најповолниот понудувач и рокот за пристапување кон склучување на договорот.

Доколку најповолниот понудувач е странско физичко или правно лице, пред пристапување на склучување на договорот за долготраен закуп потребно е да се прибават согласности од Министерството за правда и Министерството за финансии.

#### Член 25

За текот на јавното наддавање учесниците имаат право на приговор во рок од 8 дена од јавното наддавање. По приговорот одлучува со решение министерот за транспорт и врски.

Решението од став 1 на овој член е конечно со неговото доставување.

#### Член 26

По завршувањето на постапката за јавно наддавање со понудувачот чија понуда е прифатена како најповолна Министерството за транспорт и врски склучува договор за долготраен закуп.

На договорот од став 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и Законот за сопственост и други стварни права.

#### Член 27

Доколку не се обезбедат позитивни согласности од член 24 став 3 на оваа уредба, странскиот најповолен понудувач се известува дека нема да се пристапи кон склучување на договор за долготраен закуп.

### Б. Давање под долготраен закуп со непосредна спогодба

#### Член 28

Градежно земјиште сопственост на Република Македонија може да се даде под долготраен закуп на домашни и странски физички и правни лица и со непосредна спогодба, во следните случаи:

- кога и на повторното јавно наддавање за долготраен закуп не се јавиле заинтересирани учесници;
- за потребите на општините и градот Скопје;
- странско физичко и правно лице, за изградба на објекти од јавен интерес утврден со Закон.

#### Член 29

Правото на долготраен закуп од член 28 на оваа уредба се стекнува врз основа на договор на долготраен закуп по предлог на заинтересираната страна.

По предлог за склучување на договор за долготраен закуп од страна на странско физичко или правно лице, пред пристапување на договорот претходно се прибавуваат согласности од Министерството за правда и Министерството за финансии.

#### Член 30

На договорот од член 29 на оваа уредба соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и Законот за сопственост и други стварни права.

#### Член 31

Цената на градежното земјиште што се дава под долготраен закуп не може да биде пониска од 0,2% од цената утврдена со табеларниот преглед на Методологијата за определување на надоместокот за трансформацијата на градежното земјиште.

### IV. ПОСЕБНИ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП

#### Член 32

Посебните трошоци на постапката направени за отуѓување и давање под закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија се однесуваат на следните активности:

- за увид на лице место и утврдување на фактичката состојба;
- за трошоци што се изведуваат надвор од населеното место на седиштето на Министерството за транспорт и врски;
- трошоци за работа на комисиите за спроведување на постапките;
- трошоци за издавање на преписи на акти;
- трошоци за воведување во владение на градежно земјиште.

#### Член 33

Странката со поднесувањето на барањето односно предлогот за склучување на договор должен е да уплати средства на име трошоци на постапката, на сметка на Министерството за транспорт и врски.

## Член 34

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5455/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 1433.

Врз основа на член 24 од Законот за трговијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ  
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

1. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршењето на услугите, како највисоки цени се определуваат цените кои според постојните прописи се формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука и тоа:

- производство и промет на нафта и нафтени деривати;
- производство и испорака на сурова вода од акумулациите за водоснабдување на населението и стопанството; и
- производство и испорака на вода од водоснабдителни системи од интерес на Републиката.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.2002 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5438/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 1434.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 септември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈПАУ "МАКЕДОНИЈА" -  
СКОПЈЕ СО КРЕДИТНИ СРЕДСТВА ЗА  
НАБАВКА НА ПП ВОЗИЛА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за задолжување на ЈПАУ "Македонија" - Скопје со кредитни средства за набавка на ПП возила, бр. 02-1288/3 од 14.09.2001 година, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ "Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 14.09.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5355/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 1435.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 септември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈПАУ "МАКЕДОНИЈА" -  
СКОПЈЕ СО ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за задолжување на ЈПАУ "Македонија" - Скопје со трајни обртни средства, бр. 02-1288/2 од 14.09.2001 година, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ "Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 14.09.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5356/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 1436.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 септември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ  
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-  
ТА СУРОВИНА ДОЛОМИТИ И ДОЛОМИТИЧНИ ВАРОВ-  
НИЦИ НА А.Д. "ТАЈМИШТЕ" -КИЧЕВО НА ЛОКАЛИ-  
ТЕТОТ "БИГОР-ДОЛЕНЦИ", ОПШТИНА КИЧЕВО**

1. На А.Д. "ТАЈМИШТЕ" -Кичево се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина доломити и доломитични варовници на локалитетот "Бигор-Доленци", општина Кичево, со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
T1	4.596.000,00	7.497.560,00
T2	4.595.050,00	7.498.350,00
T3	4.595.750,00	7.498.350,00
T4	4.595.750,00	7.500.000,00
T5	4.596.000,00	7.500.000,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува  $P=0,875 \text{ km}^2$ .

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го потпише министерот за економија по добиената согласност од Владата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5358/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1437.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 септември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА "КОДИНГ" ДИМИТАР, ДООЕЛ, СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛНОСТА "ТРНСКОГ" КАЈ С. КОНОПИШТЕ, КАВАДАРСКО**

1. На Друштвото за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија "Кодинг" Димитар, ДООЕЛ, Скопје се дава концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина-вода за пиење за флаширање на локалноста "Трнског", кај с. Конопиште, кавадарско, со површина на просторот на истражното поле 0,01 км<sup>2</sup>, ограничен со точки дефинирани со координати, точките меѓусебно поврзани со прави линии, како е дадено во табелава и тоа:

Точка	Координата x	Координата y
А	4.564.920,00	7.592.260,00
Б	4.564.920,00	7.592.360,00
В	4.564.820,00	7.592.360,00
Г	4.564.820,00	7.592.260,00

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5359/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1438.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25. 09. 2001 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - БАКАР И СИТЕ ДРУГИ ОБОЕНИ МЕТАЛИ НА "PHEL'S AND DODGE EXPLORATION CORPORATION (PDX)" PHOENIX, ARIZONA, НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ОСОГОВО", МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА**

1. На PHEL'S AND DODGE EXPLORATION CORPORATION (PDX) Phoenix, 2600 North Central Avenue, Arizona 85004-3014, се дава концесија за вршење на детални геолош-

ки истражувања на минералната сировина-бакар и други обоени метали на локалитетот "Осогово", М. Каменица, со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
1	4.674.100,00	7.621.600,00
2	4.673.000,00	7.619.000,00
3	4.661.000,00	7.619.300,00
4	4.657.000,00	7.635.000,00
5	4.660.000,00	7.637.400,00
6	4.664.800,00	7.631.300,00
7	4.663.300,00	7.626.700,00
8	4.664.600,00	7.625.000,00
9	4.666.600,00	7.624.100,00
10	4.667.700,00	7.624.200,00
11	4.668.300,00	7.623.600,00
12	4.669.400,00	7.622.700,00
13	4.670.800,00	7.622.000,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува P=124,00 км<sup>2</sup>.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го потпише министерот за економија по добиената согласност од Владата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5442/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1439.

Врз основа на член 9 од Законот за јавни патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/94, 60/95, 41/96, 47/97, 107/2001), во точка 1 под Б) регионални патишта се врши следното изменување и дополнување:

Р - 424 Шемшово ( врска со Р-407) - Жилче - Лешок (врска со Р-405),  
Р - 519 Кочани ( врска со М-5) - Пониква-Злетово ( врска со Р-211).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5448/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.



1440.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАС-**  
**ПРЕДЕЛБА НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ**  
**СО АА ОЗНАКИ**

1. Во Одлуката за распределба на регистарски табели со АА ознаки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/99), во точката 2, во алинејата 2, по зборовите: "Врховен суд", се додаваат зборовите: "претседателот на Републичкиот судски совет, јавниот обвинител на Република Македонија, јавниот правобранител на Република Македонија".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5214/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

1441.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 септември 2001 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА**  
**ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ**  
**НА СТАТУТОТ НА ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО**  
**НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, УО.бр. 02-3745/34/18 од 7.08.2001 година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 7.08.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4837/1  
11 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

1442.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ**  
**ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вк-	

лучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки;

8703 22

--Со зафатнина на цилиндрите над 10-00 см3 до 1500 см3:

8703 22 90 00

---Употребувани  
а) OPEL KADET NACBEK 1.2SC бр-ој на шасија VVO-L000034F-5122180  
б) CITROEN BH 14-E бр-ој на шасија VF7XBXD0031XD0 987.

1

1

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5402/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

1443.

Врз основа на член 61, став 1 од Законот за градежното земјиште ("Службен весник на Република Македонија бр. 53/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе

**М Е Т О Д О Л О Г И Ј А**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НА-**  
**ДОМЕСТОКОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА**  
**ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Член 1

Со оваа методологија се пропишува начинот за утврдување на висината на надоместок за трансформација на правото на користење на градежното земјиште, сопственост на Република Македонија во право на сопственост или долготраен закуп.

Член 2

Висината на надоместокот за трансформација на правото на користење на градежното земјиште сопственост на Република Македонија, во право на сопственост или право на долготраен закуп се определува во зависност од зоната и подзоната во која се наоѓа земјиштето како и опременоста на земјиштето со примарна и секундарна инфраструктура.

Член 3

Висината за надоместокот на трансформација на градежното земјиште се определува за следните зони:

- Зона на централно градско подрачје;
- Зона вон централното градско подрачје;
- Зона на приградско подрачје;
- Зона на седиштата на новоформираните општини и
- Зона на селски населби.

Член 4

Како подзони во зоните можат да бидат следните:

- подзона на производство, трговија и сервисни услуги;
- подзона на спорт и рекреација;
- подзона на здравствени, образовни и социјални комплекси;
- подзона на ридско-планински села;
- подзона на туристички, викенд и атрактивни населби.

Член 5

Висината на определените надоместоци за трансформација на правото на користење на градежното земјиште, се утврдува во согласност со определените

зони како основна цена, утврдена со табеларниот преглед за висината на надоместокот за трансформација, кој е составен дел на оваа методологија.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член за градежно земјиште кое се наоѓа во подзоните од член 4 став 1 алинеи 1, 2 и 3 се намалува за 20%, за подзоната ридско-планински села 40%, а за градежното земјиште во подзоната од алинеја 5 висината на надоместокот изнесува како за зона во централно градско подрачје.

#### Член 6

Висината на надоместокот за трансформацијата утврдена со зоните и подзоните, може да се намали односно зголеми и во зависност од утврдената основна опременост на земјиштето со примарна и секундарна инфраструктура.

Под основна опременост на градежното земјиште од став 1 на овој член се подразбира опременост на земјиштето со пристап до градежната парцела од јавен пат и примарна и секундарна водоводна, канализациона и електрична мрежа.

#### Член 7

Во зависност од тоа дали опременоста на градежното земјиште е над или под основната опременост на земјиштето со примарна и секундарна инфраструктура, висината на надоместокот за трансформација на градежното земјиште може да се намали или зголеми за 10% од основната цена.

#### Член 8

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5453/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

### ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД

за висината на надоместокот за трансформација на правото на користење во право на сопственост и долготраен закуп

1. Утврдувањето на висината на надоместокот за трансформацијата на правото на користење на градежно земјиште сопственост на РМ во право на сопственост се изразува во денарска вредност по м<sup>2</sup>.

2. Утврдувањето на висината на надоместокот се врши според определените зони и подзони како што следува:

во денари

Реорганизација по општини	З о н и				
	Централно подрачје	Вон централно подрачје	Приградски населби	Подрачје на ново формирани општини	Села
1. Скопје 2. Тетово 3. Гостивар 4. Битола 5. Охрид 6. Куманово 7. Струга	1500	1000	700	500	300
1. Струмица 2. Кичево 3. Прилеп 4. Штип 5. Дебар	800	700	500	350	200
1. Гевгелија 2. Кавадарци 3. Кочани 4. Велес	600	500	400	300	150
1. Виница 2. Крива Паланка 3. Неготино 4. Радовиш 5. Ресен 6. Свети Николе 7. Берово 8. М.Брод 9. Валандово 10. Делчево 11. Д.Хисар 12. Кратово 13. Крушево 14. Пробиштип	400	300	150	100	50

3. Висината на едногодишната закупнина при трансформацијата на градежното земјиште од право на користење во право на долготраен закуп изнесува 2% за едногодишна закупнина од пресметаниот вкупен надомест за трансформацијата на правото на користење на градежното земјиште во право на сопственост утврден во Методологијата за висината за надоместокот за трансформација.

#### 1444.

Врз основа на член 35, став 2 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000), на предлог на Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 септември 2001 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ЗА ВРШЕЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

#### Член 1

Правилникот за нормативите и стандардите за основање високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност го сочинуваат:

- Нормативите и стандардите за основање високообразовни установи
- Нормативите и стандардите за вршење високообразовна дејност.

#### I. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВАЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

#### Член 2

Проект за основање високообразовна установа Проектот за основање високообразовна установа го изготвува основачот. Проектот мора да ги содржи:

- студиската област која ќе се изучува;
- опис на студиските програми за целата студиска област, како и за одделните студиски групи, оддели и насоки;
- соодветни простории и опрема за изведување на наставно-образовната, научната и уметничката дејност;
- изворот на финансиските средства неопходни за вршење на дејноста;
- можноста за обезбедување на потребниот број лица за изведување на наставата, а кои ги исполнуваат условите за избор во наставно-научни звања.

#### II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ВРШЕЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

#### Член 3

Нормативите и стандардите за вршење високообразовна дејност ги сочинуваат:

- нормативите за просторот и опременоста за вршење на високообразовната дејност;
- нормативите за технологијата на образовниот процес.

#### 1. Нормативи за просторот и опременоста за вршење на високообразовната дејност

#### Член 4

Нормативите и стандардите за просторот и опременоста на високообразовните установи на универзитетите во Република Македонија треба да овозможат непречено изведување на наставно-образовната, научната, уметничката и стручната дејност и да овозможат перманентно образование во рамките на високообразовните установи.

Нормативите за просторот и опременоста треба да овозможат реализација на Програмата за остварување и развој на високообразовната дејност во Република Македонија, како и реализација на програмата за



работа на високообразовната установа. Нормативите и стандардите се темелат врз студиските програми и програмите за наставните предмети, потребниот број наставници и други учесници во реализацијата на усвоената програма, одржувањето на способноста на високообразовната установа за едукација на кадри од соодветната струка и профил, како и врз покривањето на одредено наставно-научно подрачје, бројот на студентите и програмата за слободните активности на студентите.

#### Член 5

##### Општи нормативи за просторот на високообразовните установи

Нормативите за просторот и опременоста на високообразовните установи ги содржат општите нормативи и стандарди за просторната опременост на високообразовните установи. Нормативите за просторот и опременоста одговараат на вообичаените нормативи, во зависност од видот на наставно-научниот процес, основната намена и бројот на студентите.

За нормално остварување на основните дејности на високообразовните установи неопходно е тие да ги исполнуваат следниве услови:

- зграда, односно соодветен простор во кој се одвива наставно-образовната и научноистражувачката дејност и другите дејности на високообразовната установа - факултетот;
- амфитеатар, односно амфитеатри (согласно со потребите) за одржување на заедничката настава по основните предмети за повеќе насоки, профили, односно струки и за одржување симпозиуми, предавања, конференции и сл.;
- потребен број предавалници за изведување современа настава;
- компјутерска училишница (најмалку една) поврзана на INTERNET на секоја високообразовна установа;
- потребен број лаборатории за изведување експериментални (практични) самостојни вежби по определени предмети;
- потребен број лаборатории за изведување аудиовизуелни самостојни вежби по определени предмети - наставни дисциплини;
- потребен број демонстрациони лаборатории во кои се изведуваат демонстрациони експерименти, односно се демонстрираат определени закони, појави, процеси од дадена наставно-научна област, односно дисциплина (предмет);
- потребен број простории за изведување нумерички вежби по определени предмети;
- потребен број претклинички лаборатории за изведување претклинички вежби по определени предмети;
- потребен број клиници за практични вежби по клиничките предмети, или одделенија за практични вежби за сестринство;
- потребен број основни и средни училишта за изведување хоспитации по предметот методика по наставните дисциплини на високообразовните установи што едуцираат наставнички кадри;
- потребен број огледни површини и објекти за изведување огледна настава по определени предмети;
- градежно подготвен простор - мала и голема концертна сала и лабораторија за создавање, односно за снимање звук на Факултетот за музичка уметност;
- градежно подготвен простор - театарска сцена и студио за филмско-телевизиски снимања на Факултетот за драмски уметности;
- потребен број лаборатории за практична работа по предмети на графичкиот, сликарскиот и вајарскиот оддел на Факултетот за ликовни уметности;
- потребен број спортски објекти за изведување вежби по определени предмети на Факултетот за физичка култура;
- потребен број спортски објекти за изведување на настава по физичко воспитание со студенти од нематични факултети;
- специјална градежно подготвена лабораторија;

- потребен број работилници (механичка, електронска, стакларска...) за одржување на постојната опрема и за изработка на одделни елементи и прибори за потребите на наставно-научната работа на високообразовните установи;

- потребен број лаборатории за изведување современа научно-истражувачка дејност по определена научна дисциплина (област);
- потребен број кабинети за наставно-научниот кадар (секој кабинет да е поврзан со INTERNET);
- обезбеден стандард за библиотекарската дејност на високообразовните установи;
- библиотека поврзана на INTERNET, со најмалку едно работно место библиотекар со високо образование, за секоја установа;
- просторија - читална за студентите на секоја високообразовна установа, со најмалку едно работно место книжничар со средно образование;
- простории за работа на стручната и на студентската служба, компјутерски и софтверски опремени и поврзани со Универзитетската компјутерска мрежа;
- простории за вежби и предавања опремени со соодветна опрема за прва помош, средства за лична заштита, противпожарни апарати, соодветни санитарни јазли и сл.;
- факултетите кои користат органски растворувачи, запаливи, радиоактивни и опасни материјали треба да имаат просторија - подземен бункер за нивно складирање, определено место за фрлање на отпадните органски и други материјали, со што може да се обезбеди адекватна заштита на животната средина;
- просторија (објект) за исхрана на студентите и вработените на секоја високообразовна установа;
- просторија - клуб на наставници и соработници;
- просторија - студентски клуб;
- установите да имаат обезбеден физички пристап за хендикепирани лица.

#### Член 6

Општи нормативи за опременоста на високообразовните установи со технички и нагледни средства:

- амфитеатрите и предавалните треба да имаат можност за проектирање и набљудување на појави и процеси на екран. Тие треба да се опремени со современа аудиовизуелна опрема: графоскоп, екран, проекционен микроскоп и компјутерски систем за проектирање, во зависност од потребите на високообразовната установа;
- во големата и во малата концертна сала треба да има по два концертни (полуконцертни) клавира и инструменти за симфониски оркестар;
- во кабинетите за индивидуална, колективна и групна музичка настава треба да има клавири, аудиосистеми и пултови;
- во лабораториите за определен вид експериментални вежби треба да постои: список со наслов за секоја вежба по семестар (најмалку 10 вежби за општите предмети, најмалку 5 вежби за специјалните предмети), поставен на сид; најмалку 10 работни места за студентите во една група за експериментални вежби; на секое работно место да има приклучоци за променлив електричен напон; список на компјутеризираната опрема што се користи за вежбата; шкафови за поставување на опремата од сите експериментални вежби; еден компјутер поставен пред сите работни места наменет за пресметување на грешките при мерењата, бројот на вежбите со нивниот назив што ги вежбала дадена група, насоката, факултетот во дадена учебна година (како и евиденција на резултатите добиени од одделните вежби);
- во лабораторијата за изведување на аудиовизуелни самостојни вежби треба да постои: список со наслов за секоја вежба по семестар; најмалку 10 работни места за студентите во една група; на секое работно место да има приклучок за променлив електричен напон; список на опремата што се користи за вежбата; шкафови за сместување на целокупната опрема што

се користи за вежбите; еден компјутер поставен пред сите работни места наменет за евиденција на изведените вежби на дадена група студенти од определена насока, профил, односно струка;

- во демонстрационата лабораторија треба да постои: список на апаратура и назив на појавите (процесите) што се демонстрираат; проекционен апарат, графоскоп; различни модели; проекционен микроскоп; најмалку 20 работни места за студентите во една група со приклучоци за променлив електричен напон. Демонстрационата лабораторија, специјално градежно уредена, овозможува следење на процесите во темница;

- во лабораторијата за создавање звук треба да постои специјална опрема: компјутери, синтисајзери, дискети, еквалајзери и сл.;

- во лабораторијата за снимање звук треба да постои специјална опрема: компјутери, микрофони, пултони, миксети, еквалајзери, семпери, модератори и сл.;

- во лабораториите, специјално градежно уредени за изведување современа научноистражувачка дејност по дадена научна дисциплина (област), треба да постои список на методите (со нивниот назив) што се користат во лабораторијата. За секој метод на научно истражување потребен е список, поединечно, за опремата што влегува во него, како и мануел;

- спортските сали задолжително треба да се опремени со спортска опрема и реквизити;

- универзитетите водат регистар на лабораториите за научноистражувачка дејност на високообразовните установи, со методите за истражување и за опремата што се користи во нив;

- во читалната задолжително треба да се наоѓаат на располагање на студентите потребен број примероци од основните учебници и од збирките на задачи од општите и од стручните предмети, како и определен број практикуми за лабораториски вежби.

## 2. Нормативи за технологијата на образовниот процес за вршење на високообразовната дејност

### Општи нормативи за технологијата на образовниот процес

#### Член 7

Основни аспекти на технологијата на образовниот процес се:

- постапка и начин за усвојување и за усовршување на студиските програми и програмите за наставните предмети;

- постапка и начин за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања за реализацијата на студиските и наставните програми.

Постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања поподробно се утврдува со посебен правилник за единствените критериуми и постапката за избор во звања.

#### Член 8

Министерството за образование и наука ќе донесе посебен акт за класификација на научните области, полиња и гранки на истражување по кои ќе можат да се вршат избори во соодветните научни подрачја, полиња, односно гранки (области) и дисциплини.

### Постапка и начин на усовршување и усвојување на студиските програми и програмите за наставните предмети

#### Член 9

#### Проценка за оправданоста од донесување нови студиски програми и програми за наставните предмети

Усовршувањето, односно донесувањето нови студиски програми и програми за наставните предмети започнува и завршува со проценка на постојните (кои се нивните добри и лоши страни) студиски и предметни програми, на предлог на наставно-научниот совет, односно наставничкиот совет.

Новите студиски програми високообразовната установа може да ги воведува по добиена согласност од универзитетот, добиена акредитација за нивно организирање од Одборот за акредитација и по добивање согласност од Фондот за високото образование.

#### Член 10

#### Содржина на студиските и предметните програми

Студиските програми за додипломските студии, согласно со правилниците за условите и критериумите за запишување на додипломски студии, единствените правила за студирање, единствените основи за кредит - системот и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга високообразовна установа во состав на Универзитетот, како и со правилниците за условите и постапката за одземање на издадената диплома, мора да содржат:

- услови за запишување,
- опис на профилот,
- стручен назив, академско, стручно, односно научно звање,
- траење на студиите,
- список на задолжителни, изборни и факултативни наставни предмети,
- неделен фонд на часови,
- распоред на наставните предмети според кредит-системот,
- услови за избор на нов наставен предмет, во повисоките години на студии,
- начин, облици, модели и техники на наставата,
- начин на проверка на знаењата,
- задолжителна литература.

#### Член 11

#### Модел и структура на студиските и предметните програми

Новиот модел и структурата на студиските и предметните програми на високообразовната установа за одделни насоки, студиски групи и оддели треба да се темелат на европски модели и стандарди и да обезбедуваат отворена, флексибилна и ефикасна едукација од аспект на современите трендови за интернационализација и високо образование, за меѓународна компатибилност и меѓународно признавање на дипломите.

За остварување на овие цели, при изготвувањето на моделот и структурата на студиските и предметните програми, треба да се поаѓа од наредниве принципи:

- задолжителни предмети,
- изборни предмети,
- факултативни предмети.

#### Член 12

#### Начела за изготвување на студиските и предметните програми

Студиската програма треба да задоволува две начела:

- компатибилност со развиените образовни системи;
- интердисциплинарен и мултидисциплинарен пристап.

Компатибилноста со развиените образовни системи подразбира дека треба да се користат искуствата од развиените високообразовни системи за да може наставните планови да кореспондираат, со таквите студиски програми за образование на стручни профили, пред се во поглед на видот и застапеноста на наставните дисциплини.

Интердисциплинираниот и мултидисциплинираниот пристап подразбира вклучување на поголем број наставно-научни единици на факултетот, како и повеќе високообразовни установи на универзитетот, во утврдувањето и реализацијата на наставниот план, за профилирање стручни профили, како во рамките на универзитетот така и во меѓународната соработка. Носител на интердисциплинарните студии, по правило, треба да биде факултетот кој партиципира со најголем број од теоретско-стручните и практично-апликативните предмети.

## Член 13

**Предметна програма**

Предметната програма треба да содржи:

- цел и задачи на предметната дисциплина;
- наслови на наставните содржини со наведени наставни единици во нив;
- модулarna предметна програма;
- задолжителни предметни содржини (единици);
- изборни предмети содржини (единици);
- список на потребната литература за совладување на градивото на предметната дисциплина, со наслов на основниот учебник, како и на други учебници за совладување на одделни наставни содржини (единици);
- начин на изведување на вежбите;
- список на вежбите со наведување на потребната современа опрема за нивно изведување;
- список на потребната литература за вежбите: упатство (практикум), основна збирка на задачи, како и други збирки и потребни прибори што треба да ги имаат студентите;
- за општите предмети - најмалку 10 експериментални вежби во семестар;
- за специјалните предмети - најмалку 5 вежби во семестар;
- училиште (простории), термини и начин на изведување хоспитации по методиките на наставничките факултети;
- консултации со студентите и начин на полагање на испитот.

## Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".  
Овој правилник ќе се применува до 31 декември 2001 година.

Бр. 23-1016/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 1445.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, издава

**Л И Ц Е Н Ц А**  
**ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА**  
**ИГРА НА СРЕЌА-"ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ**  
**НАТПРЕВАРИ"**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари", ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр. 28 во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5199/2  
11 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 1446.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, издава

**Л И Ц Е Н Ц А**  
**ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ**  
**ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр. 28 во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5199/1  
11 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**1447.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, издава

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА  
ИГРА НА СРЕЌА-"ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  
НАТПРЕВАРИ"**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари", ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул. "Партизански Одреди" бр. 64-В, Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5265/1  
11 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**1448.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, издава

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА  
ИГРА НА СРЕЌА-"ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  
НАТПРЕВАРИ"**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари", ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Горче Петров" бр. 60, Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5264/1  
11 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**1449.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, издава

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на АД "Македонијатурист"-Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во хотел "Јадран" во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5198/1  
11 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1450.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, издава

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА  
ИГРА НА СРЕЌА-"ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  
НАТПРЕВАРИ"**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари", ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Гуро Гаковик" бр. 1 во Прилеп.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5266/1  
11 септември 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1451.

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на РМ" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001 година), министерот за финансии донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЗАБАВНИ ИГРИ**

Член 1

Во Правилникот за определување на надоместокот за одобрение за приредување на забавни игри ("Службен весник на РМ" бр. 42/2001), во член 2 став 1 износот "5000" се заменува со износот "3000".

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-17816/1  
25 септември 2001 година  
Скопје

Министер за финансии,  
**Никола Груевски, с.р.**

1452.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 септември 2001 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. Се укинува член 60 став 1 од Законот за семејство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92 и 9/96).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива со Решение У.бр. 15/2001 од 6 и 21 јуни 2001 година поведе постапка за оценување уставноста на член 60 став 1 од законот означен во точката 1 од ова решение.

Според наводите од иницијативата од одредбата на член 60 став 1 од законот, произлегува дека детето е ограничено во правото да може да води постапка за утврдување на татковство, а додека лицето кое се смета за татко е неограничено да води постапка за утврдување на татковство независно од возраста на детето. Според тоа решенијата содржани во законот по однос на ова прашање го доведуваат во нерамноправна положба детето во однос на лицето кое се смета за татко на детето што е спротивно на член 9 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во Законот за семејството прашањето на утврдување на татковство односно мајчинство е регулирано во членовите 51-63. Во оспорениот член 60 став 1 е предвидено дека детето родено надвор од брак, тужба заради утврдување на татковство може да поднесе до навршување на 21 година од животот.

Од наведените законски одредби кои го регулираат прашањето на утврдување на татковство односно мајчинство на дете родено надвор од брак произлегува дека на родителите им е признато неограничено право во текот на животот да можат да бараат утврдување на татковство односно мајчинство без оглед на возраста на детето, па дури и да го признаат со тестамент.

Од друга страна, пак, детето родено надвор од брак при утврдување на татковство односно мајчинство е ограничено и тоа може да бара утврдување на татковство односно мајчинство до навршување на 21 година од животот.

5. При оценување на уставноста на оспорената законска одредба од аспект на начелото на еднаквост и рамноправност во однос на кои истата и се оспорува со иницијативата, Судот смета дека пред се треба да се имаат во предвид односите кои се регулираат со Законот за семејство во целина, а посебно односите меѓу родителите и децата, каде како основни принципи врз кои се темели семејното право се принципот на еднаквоста и рамноправноста, принципот на заштита на интересите на децата и принципот на заштита на семејството.

Имено судот смета дека семејно правниот однос како предмет на семејното право претставува специфична правна категорија во која доминација имаат лично правните елементи, кои се сведуваат на права и обврски меѓу членовите на семејството и тие се јавуваат како права и обврски од неимотен карактер (верност, помагање, почитување и друго) и права и обврски кои се од имотен карактер (право на издржување меѓу брачните другари, како и меѓу родителите и децата) меѓу брачните другари и меѓу родителите и децата, при што утврдените рокови во законот се меѓа за започнување или престанување на остварување на утврдените права, меѓутоа тие не треба да претставуваат пречка за остварување на одредени права.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај кај институтот на утврдување на татковство односно мајчинство на дете родено надвор од брак, детето е ограничено да го оствари ова право до 21 годишна возраст во однос на родителите кои тоа право го имаат во текот на целиот свој живот. Судот оцени дека оспорената одредба не е во согласност со начелото на еднаквост и рамноправност.

Со оглед на изнесеното, судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

6. Оваа одлука судот ја донесе во состав од претседателот на судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 15/2001  
19 септември 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Тодор Цунов, с.р.

## ИСПРАВКА

Во Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 52/2001 од 12 септември 2001 година, објавена во "Службен весник на РМ" бр. 78 од 27 септември 2001 година, после првиот став од точка 5, испуштен е следниот текст:

"Покрај определувањето на коефициентите за утврдување на платите на градоначалниците, во став 5 на овој член од Законот е предвидено дека правата утврдени со овој закон им припаѓаат на градоначалниците од денот на нивниот избор до крајот на месецот во кој им престанал мандатот, ако со овој закон не е поинаку определено.

Од наведените законски одредби произлегува дека општествениот статус на градоначалникот како јавна функција и неговите права што тој ги има во врска со таквиот статус се утврдени со Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката. При тоа, ниту во членот 17-в, ниту во било која друга одредба од овој закон не е утврдено овластување за единицата на локалната самоуправа со свој акт да ги уредува овие прашања на било кој начин.

Од друга страна, вакво овластување за единиците на локалната самоуправа не произлегува ниту од Законот за локалната самоуправа бидејќи уредувањето на правата што му припаѓаат на градоначалникот со овој закон воопшто не е утврдено како прашање од локално значење за кое е надлежна општината.

Имајќи ја во предвид наведената правна состојба, како и фактот дека со оспорената одредба од Статутот се утврдува право на градоначалникот на општината на надоместок на плата по престанувањето на функцијата, Судот смета дека во конкретниот случај општината Центар - Жупа ги надминала своите овластувања, поради што и оцени дека оспорената одредба не е во согласност не само со Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, но и со Законот за локалната самоуправа.

6. Во врска пак со наводите во иницијативата дека градоначалникот согласно член 17-в од Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката нема право на плата по престанокот на функцијата, Судот смета дека одговорот на ова прашање спаѓа во доменот на толкувањето и примената на овој член од Законот, а посебно на ставот 5, за што се надлежни други органи, а не овој Суд.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

Точката 6 се менува во точка 8".

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за долг, по тужба на тужителот Стојан Црничиќ од Скопје, против тужената Цвета Поп Трајкова со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 3300 ДЕМ.

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена судот ќе и постави привремен застапник во смисла на член 80 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на постапката или до нејзиното јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П.бр. 958/98. (22871)



**ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА**

Основниот суд во Битола, и тоа судијата Иван Стојановиќ, како судија поединец, во вонпроцесниот предмет на предлагаачот Босилка Стојановска од с.Брусник, заради прогласување на исчезнато лице за умрено, врз основа на член 79 од Законот за вонпроцесна постапка.

Стојановски Марков Стојан, по кажување на сведоците роден некаде 1907 година во с.Брусник - битолско, со последно место на живеење во с.Брусник, емигриран преку Грција во САД уште во Кралството Југославија со неутврдена година, за чиј живот во последните 5 години нема никакви вести.

Се повикува Стојановски Стојан и секое друго лице кое нешто знае за животот и движењето на исчезнатото лице, да се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40.

Доколку во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" не се јави исчезнатото лице или лице кое нешто знае за него, судот по спроведената постапка ќе донесе одлука по предлогот за прогласување на исчезнатото лице за умрено.

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр.119/01.(23355)

**ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Шерафет Билали застапуван од полномошникот Рихан Исмаили адвокат од Гостивар, против тужената Керстин Бригит Паулин која е со непозната адреса во Германија.

Согласно член 84 став 2 точка 4 од ЗПП на тужената и се определува привремен застапник и тоа Драгослава Веселинова од Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар. (22935)

**ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР**

Пред Основниот суд во Дебар заведена е бракоразводна парница по тужбата на тужителката Анифе Цапа од Дебар, против тужениот Дефрим Јани од Дебар, сега со постојано живеалиште во САД со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот и достави точна адреса или определи полномошник кој ќе го застапува во бракоразводната парница што се води во овој суд и тоа во рок од 30 дена по објавување на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен застапник преку ЦСР Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 155/01. (22937)

**ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО**

Пред овој суд поведена е постапка за развод на брак по тужба на тужителката Кевсер Емини од Куманово, ул."Крсте Мисирков" бр. 28 против тужениот Емини Ридван од Куманово, ул."Крсте Мисирков" бр. 28, а сега со непозната адреса на живеење.

На тужениот за привремен застапник му се назначува адвокат Лидија Велиновска од Куманово, која ќе го застапува тужениот се до правосилното окончување на постапката по предметот П.бр. 968/01 и се додека тужениот или неговиот полномошник ќе се појави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 961/01. (23351)

**ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН**

Се повикува лицето Таировиќ Шефки од с.Царев Двор, со последно место на живеење Република Куба, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен, во рок од од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Во спротивно, лицето ќе се прогласи за умрено по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр. 25/01. (23462)

Се повикува лицето Коцацаклија Веибе од Ресен со последно место на живеење во Турција, како и секој друг што знае за неа и нејзиниот живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Во спротивно, нејзината смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр. 26/01. (22934)

**ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА**

Основниот суд во Струга со решение П. бр. 757/99 од 03.07.2001 година го определи адвокат Цветомир Ставрски од Струга за привремен застапник на тужениот Асаноски Фуад од с.Лабуништа, сега со непозната адреса во Италија.

Привремениот застапник ќе ги застапува имотните права и интереси на тужениот Асаноски Фуад до правосилното окончување на оваа постапка или додека не се појави тужениот пред суд.

Од Основниот суд во Струга, П.бр. 757/99. (26459)

**ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО**

Пред овој суд се води спор за развод на брак, по тужбата на тужителот Беговска Моника од с.Наклоец, против тужениот Беговски Андрија од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 216/16.

Бидејќи тужената се наоѓа во Република Полска со непозната адреса, се повикува истиот да во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, се јави во судот и да ја посочи неговата адреса, или да ангажира свој полномошник. Во спротивно, судот по протек на овој рок преку Центарот за социјални работи - Тетово ќе бара одредување на времен старател кој ќе се грижи за правата и интересите на тужениот до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 454/01. (23461)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1686/2001 од 30.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 02024629?-5-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачки влог и истапување на содружник на Друштвото за производство, промет, посредување и услуги АНТОНИО ВЕЛКОС Јане и други ДОО Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 10/2-8.

Се врши зголемување на основна главница во износ од 3.441.000,00 ден.

Од друштвото истапува Ѓаниќ Александар од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1686/2001. (23734)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2409/2001 од 27.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041655?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ во Друштво за производство, трговија и услуги МОЖНОСТ експорт-импорт ДОО бул. "Климент Охридски" бр. 34/1, Скопје.

Друштво за производство, трговија и услуги МОЖНОСТ експорт-импорт ДОО бул. "Климент Охридски" бр. 34/1, Скопје е основано со Договор од 30.05.2001 година, а содружници се Ацо Дудулоски од Струга и Жаклина Серафимова од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.1/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25,

45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.52, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 92.33, 92.34, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување: Ацо Дудулоски, управител без ограничувања во внатрешен и надворешен-трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2409/2001. (18779)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2408/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041654?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО во Друштво за производство, трговија и услуги ОСКАР ГОЛД експорт-импорт ДОО бул. "Климент Охридски" бр. 34/1, Скопје.

Друштвото за производство, трговија и услуги ОСКАР ГОЛД експорт-импорт ДОО бул. "Климент Охридски" бр. 34/1, Скопје е основано со Договор од 30.05.2001 година, а содружници се Ацо Дудулоски од Струга и Жаклина Серафимова од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.52, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 92.33, 92.34, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување: Жаклина Серафимова, управител без ограничувања во внатрешен и надворешен-трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2408/2001. (18780)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2167/01 од 22.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041413?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство МЕТРОПОЛА ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "29-ти Ноември" бр. 37/1-1.

Основачи-содружници: Мирче Цветаноски, од Скопје ул. "29-ти Ноември" бр. 37/1-1 и Љубиша Станковски, од Скопје, ул. "Рокомија" бр. 74-6.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 51.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешниот промет со стоки, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со сиот свој имот и средства. Лице овластено за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е: Мирче Цветаноски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2167/01. (18781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2412/2001 од 21.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041658?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Амиде Амид Провољија АДОНА-Фризерски салон ул. "II Македонска бригада" бр. 80 А локал 2, Скопје.

Дејности: 93.02-фризерски и други третмани за забавување.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Основач: Амиде Провољија од Скопје, со стан на ул. "Дижонска" бр. 38. Амиде Провољија-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2412/2001. (18782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2526/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041747?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија, производство, маркетинг и услуги ФЛЕШ-АРТ Божин и др. ДОО Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 99-в.

Содружници на трговското друштво се: Божин Стојановски од Скопје кој живее на ул. "Горче Петров" бр. 99-в и Татјана Стојановска од Скопје со стан на ул. "Горче Петров" бр. 99-в.

Дејности на друштвото се: 29.71, 29.72, 33.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.39, 55.51, 55.52, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11,

70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Дејности во надворешнотрговски промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р.М., посредување во прометот со стоки и услуги, услуги во истражување и давање и користење на информации и знаење во стопанството, науката, услуги на атестирање, финансиски инженеринг и др. услуги, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува и претставува управител Бојин Стојановски од Скопје без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2526/2001. (18783)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2491/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041736?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Колонијал ДЕТЕЛИНА ТП Анета Трифун Саздановска, ул. "Сава Ковачевиќ" 26/2, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33.

Трговецот поединец во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот.

Управител: Анета Саздановска со неограничени овластувања.

Основач: Анета Саздановска од Скопје ул. "Сава Ковачевиќ" 26/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2491/2001. (18784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 829/2000 од 7.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02036411?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Електроинсталатерски сервис БОШ ТП Демири Зеќир Даут Тетово, ул. "Борче Кочовски" бр. 65.

Дејности: 45.31-поставување електрични инсталации и прибор, 52.72/1-поправка на електрични апарати за домаќинствата.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице за застапување е овластено Демири Зеќир Даут управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 829/2000. (18785)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1695/2001 од 23.04.2001 година, во регистарска влошка бр. 02040945?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ во Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија ВА-СТЕ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа Кавадарци, ул. "Боро Ваташки" бр. 23, с. Ваташа Кавадарци.

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија ВА-СТЕ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа Кавадарци. Единствен содружник на ТД е Стефанов Гело од с. Ваташа на ул. "Боро Ваташки" бр. 23. Седиштето на ТД е во с. Ваташа на ул. "Боро Ваташки" бр. 23.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13,

15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.84, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 18.24, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 22.15, 25.12, 25.13, 25.24, 26.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени артикли, надворешна трговија со непрехранбени артикли, посредување и застапување, консигнација, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, услуги во надворешен промет, услуги во меѓународниот транспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, агенциски услуги во транспорт.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТД одговара со целокупниот свој имот. Управител на ТД е Стефанова Вукица - без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1695/2001. (18786)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2410/2001 од 27.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041656?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ во Друштво за промет и услуги АЛФА ПРОДУКТ ДООЕЛ ул. "Каирска" бр. 10, Скопје.

Основач на друштвото е Јосиф Саржоски од Скопје, ул. "Каирска" бр. 10.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба.

За свое име и за своја сметка. Управител: Јосиф Саржоски - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2410/2001. (18787)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2464/2001 од 3.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041709?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги МАС ДООЕЛ Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 22, локал бр. 2, Скопје.

Назив на друштвото: Друштво за трговија и услуги МАС ДООЕЛ Скопје.

Седиште: ул. "Стив Наумов" бр. 22, локал бр. 2, Скопје.

Основач: Кристоф Кар од Виена, Австрија.

Управител: Кристоф Кар од Виена, Австрија.

Друштвото се основа со основна главница од 5.000 ГМ или 155.000,00 денари.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со сиот свој имот.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 72.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/3, 74.20/2, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, комисионо работење, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2464/2001. (18788)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Ст.бр. 298/01 од 19.09.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво "ДЕНИМ" Горѓи ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Димитрие Чуповски" бр. 2 и жиро сметка бр. 40100-601-396159, па истата не се спроведува, и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво "ДЕНИМ" Горѓи ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22918)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Ст.бр. 252/01 од 13.07.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштвото за трговија и шпедиција "МАКЕДОНИЈА ТАБАК РАЗНО" ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "III Македонска Бригада" бб и жиро сметка бр. 40100-601-388022.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката за доверителите ќе одлучуваат за ден 24.10.2001 година во 13.00 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22915)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Ст.бр. 238/01 од 12.09.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало производство "МАРСАН" ЦО Скопје, со седиште на ул. "Трифун Бузев" бр. 1-1-9 и жиро сметка бр. 40120-601-217284, па истата не се спроведува, и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало производство "МАРСАН" ЦО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22884)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Ст.бр. 172/01 од 12.09.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "ЈАНКОС" ЦО Скопје, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 92/2 и жиро сметка бр. 40120-601-333179, па истата не се спроведува, и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Производно, услужно претпријатие "ЈАНКОС" ЦО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23309)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Ст.бр. 223/01 од 19.09.2001 година, над правното лице Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "АННИ" ЦО Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 29/10 и жиро сметка бр. 40100-601-90457, е отворена стечајна постапка, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "АННИ" ЦО Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 29/10 и жиро сметка бр. 40100-601-90457, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23296)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Ст.бр. 230/01 од 18.09.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "АСАИ" Ц.О. експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Менделеева" бр. 58 со жиро сметка бр. 40100-601-290268, и регистарска влошка бр. 1-41975-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "АСАИ" од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје II - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22982)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение П.Ст.бр. 149/01 од 25.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЕКО-ЕС" Ц.О. од Скопје, со седиште на ул. "Михаил Чаков" бр. 7 а 1-14, со жиро сметка бр. 40100-601-298502 и број на регистарска влошка 1-53781-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ЕКО-ЕС" од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23291)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение П.Ст.бр. 194/01 од 20.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ПЕГ" п.о. од Скопје, со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 305-б, со жиро сметка бр. 40100-601-256211 и број на регистарска влошка 1-46340-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ПЕГ" од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23292)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 167/01 од 25.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, туризам и угостителство "ТОШО КОМЕРЦ" експорт-импорт Ц.О. од Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" бр. 174/3, со жиро сметка бр. 40110-601-218031 и број на регистарска влошка 1-38521-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ТОШО КОМЕРЦ" од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23313)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 185/01 од 20.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и компјутерски услуги "ЛИНКЕСТИС" Јане и Марко Д.О.О. експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 21/45, со жиро сметка бр. 40100-601-438356 и број на регистарска влошка 02020943-3-03-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Друштво "ЛИНКЕСТИС" Јане и Марко Д.О.О. од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23321)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 197/01 од 20.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз "ТИМЕКС КОМЕРЦ" Д.О.О. од Скопје, со седиште на ул. "Јане Сандански" бр. 88-5-7, со жиро сметка бр. 40100-601-188071 и број на регистарска влошка 1-31727-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ТИМЕКС КОМЕРЦ" од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23320)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст.бр. 84/00 од 31.10.2000 година, се поведува предходна постапка за утврдување на причините за отворање стечајна постапка над должникот "БУЈОТО И МОБИЛАРТЕ" АД Скопје, со жиро сметка бр. 40100-603-25776 при ЗПП Филијала Скопје.

За стечаен судија се определува Снежана Трповска судија при овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 18.11.2001 година во 10.00 часот, барака 4 соба бр. 5 при овој суд.

Се задолжува предлагачот да уплати износ од 30.000,00 денари на име аванс за покривање трошоци на предходната постапка и тоа во рок од 8 дена на депозитната жиро сметка на Основниот суд Скопје II - Скопје 40100-697-2346 која се води при Комерцијална банка АД Скопје со даночен број 4030995272149.

За привремен стечаен управник се определува лицето Симон Михајловски, ул. "Велишка" бр.18-А, Скопје, тел. 129-061.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштитува и одржува имотот на должникот и со водењето на Претпријатието да продолжи се до донесувањето на Одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски без одлагање да ги исполнат кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и во неговата деловна документација.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22981)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 279/01 од 20.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ПЕРХАН ЕРЏАН" Скопје, со седиште на ул. "Црноок" бр. 11, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-112091 како и број на регистарска влошка 1-15714-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТ "ПЕРХАН ЕРЏАН" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22978)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 180/01 од 03.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "БУМБАР" д.о.о. Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бр. 119, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-94937 како и број на регистарска влошка 1-13394-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПППУ "БУМБАР" д.о.о. Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бр. 119, Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23906)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 240/01 од 24.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "ВИКТОРИЈА ПРОМ" Роберт ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 36/1/18, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-472381 како и број на регистарска влошка 02034328?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТДППУ "ВИКТОРИЈА ПРОМ" Роберт ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23307)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 195/01 од 03.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "РИКЕЛИ" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 14-3/4, Скопје, со жиро

сметка бр. 40100-601-188547 како и број на регистарска влошка 1-32788-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП "РИКЕЛИ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23308)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 246/01 од 24.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги "КИДРА" д.о.о. Скопје, со седиште на бул."Видое Смилевски - Бато" бр. 19/2-14, со жиро сметка бр. 40100-601-229731 како и број на регистарска влошка 1-40763-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПВНПУ "КИДРА" д.о.о. Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23333)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 277/01 од 20.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за услуги ДЦ "СИМАГ ИНВЕСТ" и др. ДОО од Скопје, со седиште на ул."Христо Татарчев" бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-601-464393 и број на регистарска влошка 02032563?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за услуги ДЦ "СИМАГ ИНВЕСТ" и други ДОО, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22899)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 271/01 од 20.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "МУЧА" ДОО со седиште на бул."Македонско Косовска Бригада" бр. 20/6, со жиро сметка бр. 40100-601-123060, како и број на регистарска влошка 1-18423-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "МУЧА" ДОО, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22865)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 268/01 од 20.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СОНЦЕ - С" Јонче ДООЕЛ со седиште на ул."Гоце Делчев" бр. 177, со жиро сметка бр. 40110-601-354312, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СОНЦЕ - С" Јонче ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22864)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 187/01 од 18.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МОЛДИНГ КОМПАНИ" експорт-импорт со седиште на ул."Емил Зола" бр. 4, со жиро сметка бр. 40100-601-338773, како и број на регистарска влошка 1-61718-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МОЛДИНГ КОМПАНИ" експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22941)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 244/01 од 18.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "БУРАН КОМЕРЦ 94" Сали ДООЕЛ со седиште во с.Батинци - Студеничани, со жиро сметка бр. 40100-601-306064, како и број на регистарска влошка 02012860?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "БУРАН КОМЕРЦ 94" Сали ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22942)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 190/01 од 20.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "УНО" увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул."Тале Христов" бр. 3/10, со жиро сметка бр. 40100-601-331538 и број на регистарска влошка 1-38864-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "УНО" увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22943)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 274/01 од 20.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, посредување и услуги "ДЕНИ КОМ" Дејан ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул."Томе Арсов" бр. 9-а, со жиро сметка бр. 40100-601-282131 и број на регистарска влошка 02009162?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, посредување и услуги "ДЕНИ КОМ" Дејан ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23324)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 127/01 од 18.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ПРИМА РОЗА КООП" ДОО експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул."Димо Хаџи Димов" бр. 23, со жиро сметка бр. 40100-601-242716 и истата не се спроведува, отворената стечајна



постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ПРИМА РОЗА КООП" ДОО, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23323)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 166/01 од 19.09.2001 година се отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам, маркетинг и посредување "ИНТРА" ЦО од Скопје, со седиште на ул. "Јане Сандански" бр. 112-3-11, со жиро сметка бр. 40100-601-230526 и број на регистарска влошка 1-41468-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам, маркетинг и посредување "ИНТРА" ЦО, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23318)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 181/01 од 17.09.2001 година поведе предходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Производно, трговско и услужно друштво Мише и други "ЕУРО-ИКС" увоз-извоз од Битола, ул. "ЈНА" бр. 2-24/5-1 со жиро сметка бр. 40300-601-96786 при ЗПП филијала Битола. За стечен судија го определи м-р Симеон Цветановски судија при Основниот суд во Битола. Се закажува рочиште заради изјаснување на предлогот за отворање на стечајната постапка за ден 05.10.2001 година, во 12.30 часот судница 31 при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола. (22922)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 146/01 од 20.09.2001 година отвори стечајна постапка над должникот АД "КРЗНО" од Ресен, дејност производство со жиро сметка бр. 40310-601-83403 при ЗПП филијала Битола.

За стечаен судија го определи Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Битола и член на стечајниот совет.

За стечаен управник го определи Мите Блажевски дипл.економист од Битола, ул. "Партизанска" бр. 98/4.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права врз недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на стечајниот должник АД "КРЗНО" од Ресен.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на погоре назначената адреса.

Се повикуваат должниковите должници своите побарувања да ги исполнат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) за 23.11.2001 година во 11.30 часот, судница бр. 7, како и извештајно рочиште во 11.30 часот, судница бр. 7 во Основниот суд во Битола.

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на ден 20.09.2001 година, во 13.30 часот.

Од Основниот суд во Битола. (23328)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 4/01 од 13.03.2001 година е отворена стечајна постапка над Друштво за производство, трговија и услуги "ДОНА" Веселин ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ДОНА" Веселин ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22924)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст.бр. 7/01 од 24.09.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППТТ "ЕВРО - МАК" с. Истибања - Винаца, дејност 012002 - производство на чакал и песок, број на регистарска влошка 1-1776-0, и жиро сметка бр. 40401-601-6756 при ЗПП - Кочани, деловница Винаца, но истата не ја спроведе и ја заклучи, поради немање на имот кој би влегол во стечајната маса ни за покривање на трошоците на постапката.

По правосилноста на решението, должникот да се брише во судскиот регистар при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (23359)

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 29/01 од 14.09.2001 година стечајната постапка над должникот Трговско друштво за инженеринг, производство и трговија "МИА - ПЕГАЗ" ДООЕЛ Охрид, ул. "Јане Сандански" бр. 191, со жиро сметка бр. 41000-601-52443, што се води во ЗПП филијала Охрид, се отвора и се заклучува. Стечајната постапка не се спроведува.

Од Основниот суд во Охрид. (23360)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 109/2001 од 18.09.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за земјоделско производство, трговија и услуги Камческа "ПРЕГО" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. "Блага Ружето" бр. 28, Битола, запишан во регистарска влошка бр. 01010613?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со предмет на работење одгледување на житни растенија и семе со жиро сметка 41100-601-19088 при Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (23326)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 99/2001 од 18.09.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "ЕУРО - БИРО" ДОО увоз-извоз П.О. Прилеп со седиште на ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 75, Битола, запишан во регистарска влошка бр. 1-16872 на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби со жиро сметка 41100-601-36105 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (23327)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст.бр. 6/01 од 12.09.2001 година се отвора стечајна постапка над Друштво за туристичко посредување и трговија "ПЕРУНА" Анастасов Гоше и др. ЈТД - Штип, но истата не се спроведува поради тоа што имотот на должникот што влегува во стечајната маса не е доволен за намиравање на трошоците по постапката.

Стечајната постапка над Друштвото за туристичко посредување и трговија "ПЕРУНА" Анастасов Гоше и др. ЈТД - Штип, се запира.

По правосилноста на решението должникот Друштво за туристичко посредување и трговија "ПЕРУНА" Атанасов Гоше и др. ЈТД - Штип, да се брише од судскиот регистар.

Ова решение да се објави во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (22930)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст.бр. 8/01 од 12.09.2001 година се отвора стечајна постапка над Друштво за услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз "АЛ - ТО" ДООЕЛ Штип, но истата не се спроведува поради тоа што имотот на должникот што влегува во стечајната маса не е доволен за намирање на трошоците по постапката.

Стечајната постапка над Друштвото за услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз "АЛ - ТО" ДООЕЛ Штип, се запира.

По правосилноста на решението должникот Друштво за услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз "АЛ - ТО" ДООЕЛ Штип, да се брише од судскиот регистар.

Ова решение да се објави во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (22929)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Ст.бр. 296/01 отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и промет "ФОРТУНА - Т" Томе Трајковски и партнер Скопје, со седиште на ул. "Рамиз Садику" бр. 8 и жиро сметка бр. 40120-601-403500, па истата не се спроведува, и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и промет "ФОРТУНА - Т" Томе Трајковски и партнер Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23369)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Ст.бр. 124/00 од 25.10.2000 година, отворена е стечајна постапка над должникот ДОО "КОНСТРУКТОР - ММ" инженеринг промет Скопје, со седиште на ул. "Крсте Мисирков" бр. 67/7 и жиро сметка бр. 40100-601-123333, па истата не се спроведува, и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот ДОО "КОНСТРУКТОР - ММ" инженеринг промет Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23474)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение П.Ст.бр. 215/01 од 27.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за туризам и услуги "СТЕФАНИ" Станко и др. Д.О.О. експорт-импорт од Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 26 локал 2, со жиро сметка бр. 40100-601-389056 и број на регистарска влошка 302000088-000-9 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво "СТЕФАНИ" Станко и други Д.О.О. од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23464)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение П.Ст.бр. 222/01 од 24.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги "КРАТАЛУ" Љупчо ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Б. Менков" бр. 1/3-19, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-431-500 како и број на регистарска влошка 02018441?-08-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДПТ "КРАТАЛУ" Љупчо ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23372)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение П.Ст.бр. 234/01 од 24.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "МОДЕСТ - М" Силвана ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Митре Влаот" бр. 11-А, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-449619 како и број на регистарска влошка 02026238?-8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТДПТУ "МОДЕСТ - М" Силвана ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23373)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение П.Ст.бр. 192/01 од 03.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, угостителство и услуги "МАДИКО" Благој Кекенов и др. Скопје, со седиште на ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 16, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-416911 како и број на регистарска влошка 02006362?-3-09-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДТУУ "МАДИКО" Благој Кекенов и др. Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23371)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение П.Ст.бр. 201/01 од 03.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛАРАДИУС ТРЕЈД" д.о.о. Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 78/1-6, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-234504 како и број на регистарска влошка 1-42158-0-0-0 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛАРАДИУС ТРЕЈД" д.о.о. Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 78/1-6, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-234504 како и број на регистарска влошка 1-42158-0-0-0, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалба поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23370)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 175/01 од 19.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво, трговија и услуги "ЕЛЕКТРОПРОЕКТ" ДОО од Скопје, со седиште на ул. "Боро Мен-

ков" бр. 2/1-4, со жиро сметка бр. 40100-601-396304 и број на регистарска влошка 1-43212-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво, трговија и услуги "ЕЛЕКТРОПРОЕКТ" ДОО, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23407)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 259/01 од 27.09.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет, сообраќај и услуги "ЕЛАН - Д" Новица ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул."Антон Попов" бр. 148/1-4, со жиро сметка бр. 40110-601-392011 и број на регистарска влошка 1-68983-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет, сообраќај и услуги "ЕЛАН - Д" Новица ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23463)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 214/00 од 13.10.2001 година над Трговец поединец со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби "ДАЛМАТИНЕЦ" Божидар Златко Несторовски од Битола, ул."15 Мај" бр. 1 со дејност трговија на мало, жиро сметка бр. 40300-601-87829 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23431)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 231/00 од 12.10.2001 година над Друштво за производство, трговија и услуги Борче "МИЛБОР - 94" увоз-извоз ДООЕЛ од Битола, ул."Моша Пијаде" бр. 2 со дејност трговија, жиро сметка бр. 40300-601-61236 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23434)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 201/01 од 25.09.2001 година над ТП "Симе Митревски" од с. Долно Орехово со дејност трговија, жиро сметка бр. 40300-601-86078 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23453)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 48/01 од 21.09.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, градежништво и услуги "ФОРИНА" Афет ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (23454)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 32/01 од 24.08.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Услужно, трговско претпријатие "ЕВРО - БИЗНИС 95" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (23456)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 31/01 од 21.09.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за

производство, трговија и услуги "ОРИОН" Маријан ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (23457)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 51/01 од 21.09.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот ТП "ВЕНЕЦИЈА 2" ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (23458)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст.бр. 3/00 од 06.04.2001 година, е отворена стечајна постапка над ППС "КРШЛА" Винаца, со седиште на ул."Крушевска Република" бр. 16, со жиро сметка бр. 40401-601-20311 при ЗПП - Кочани, деловница Винаца, но истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Кочани. (23436)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 62/00 од 16.10.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за угостителство, трговија и услуги "ТОЛЕДО" увоз-извоз Велимир Јовановски ДООЕЛ Кичево, ул."Александар Македонски" бр. 201 и истата не ја спроведе, поради немање на средства за стечајната постапка. И се заклучува отворената стечајна постапка над должникот согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (23437)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 42/00 од 21.07.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги "УНИ - АТ-ЛАС" увоз-извоз Миланчо Илиоски ДООЕЛ Кичево, ул."Солунска" бр. 54 и истата не ја спроведе, поради немање на средства за стечајната постапка. И се заклучува отворената стечајна постапка над должникот согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (23438)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 58/00 од 10.10.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштвото за трговија и услуги "БИСПРОМ" увоз-извоз Снежана Лазареска Кичево, со жиро сметка бр. 40320-601-25510 при ЗПП експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги "БИСПРОМ" увоз-извоз, ул."Борис Кидрич" бр. 1/3, Кичево, поради немање средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (23440)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 36/01 од 17.08.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштвото за превоз на патници и услуги Стојан Србиноски и други "СОКОЛ" д.о.о. Кичево, со жиро сметка бр. 40320-601-84827 при ЗПП експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за превоз на патници "СОКОЛ" Стојан Србиноски и др., поради немање средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (23440)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 103/2001 од 14.09.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско, услужна задруга "МОЈ-

СО ПРОМ" Прилеп увоз-извоз П.О. Прилеп, со седиште на ул."Пиринска" бр. 60, запишан во регистарска влошка бр. 2-441 на Основниот суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со мешовити стоки со жиро сметка 41100-601-37282 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (23451)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 102/2001 од 10.09.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско, услужна задруга "КАТ - ЛИН" увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул."Савка Манеска" бр. 4а, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 2-440, со предмет на работење друга трговија со мешовити стоки со жиро сметка 41100-601-37347 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (23452)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа 7/8 (седум иделани осмини) од ливада на КП бр. 87, на м.в. "Село" класа 4, во површина од 1682 ари, во КО Крани, заведена во ПЛ бр. 720, сопственост на продавачот Ислами Јакупов Каљош од с.Крани - Ресен, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (23364)

Се продава 1/2 од земјоделско земјиште на КП бр. 3088 во м.в. "Маркова Чешма", класа 6, во вкупна површина од 1618 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 351, за КО Ореовец, за цена од 30.000,00 денари сопственост на Талески Методина од Прилеп, ул."Илка Присаѓанка" бр. 39.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (23322)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 2757, план 65, скица 480, на м.в. "Кошарите", класа 3, со површина од 1722 м<sup>2</sup>, за цена од 20.000,00 денари заведена во ПЛ бр. 301 за КО Сирково, сопственост на Наџиќ Бранко од Велес, ул. "Андон Шукров" бр. 6-1/1.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (23319)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 31, план 42, на м.в. "Градиниите", класа 5, со површина од 800 м<sup>2</sup>, за цена од 5.000,00 денари заведена во ПЛ бр. 2 за КО Крњево, сопственост на Игно Илиев од Скопје, ул. "Герника" бр. 8/10.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (23361)

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на КП бр. 4052/3, план 065, скица 772, на м.в. "Кошари", класа 1, со површина од 3760 м<sup>2</sup>, за цена од 96.000,00 денари заведено во ИЛ бр. 514 за КО Росоман, сопственост на Благо Ралев од с.Ваташа, Кавадарци, ул. "Ристо Цондев" бр. 3.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (23363)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 1482, план 23, скица 15, м.в. "Долна Јурија", култура ливада, класа 3, со површина од 1320 м<sup>2</sup>, сопственост на Гочевски Крсто, Гочевски Михајло, Гочевски Спасо и Гочевски Горѓија, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (23314)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 6515/1, план 17, скица 70, во м.в. "Аџисанка", класа 5, со површина од 2000 м<sup>2</sup>, во КО Стојаково, во сопственост на Каев Прокопие од с.Стојаково за цена од 7.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр.6, Гевгелија. (22933)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 871, план 4, скица 10, м.в."Драче" култура нива, класа 4, со површина од 912 м<sup>2</sup>, запишано во ПЛ бр. 6 за КО Глумово, сопственост на Рамадан Етем Ебип, за цена од 260.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на

објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул."Партизански Одреди" бр.68, барака 6, Карпош, Скопје. (23394)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1445, план 5, скица 9, м.в."Горница" култура нива, класа 4, со површина од 2211 м<sup>2</sup>, и КП бр. 1445, план 5, скица 9, м.в."Горница" култура нива, класа 5, со површина од 1850 м<sup>2</sup>, запишано во ПЛ бр. 52 за КО Глумово, сопственост на Салиев Јашар и Салиев Шефкет, за цена од 900.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул."Партизански Одреди" бр.68, барака 6, Карпош, Скопје. (23395)

Се продава недвижен имот - 30/653 идеален дел од нива, со површина од 6530 м<sup>2</sup>, што се наоѓа во м.в. "Црквиште", обележано на КП бр. 397/1, според ПЛ бр. 2795 од 23.08.2001 година, за КО Волково, издаден од Државен завод за геодетски работи - одделение за премер и катастар Скопје, бр. 1103/1206, сопственост на Петрова Виолета, од Скопје, ул."Лука Геров" бр. 42/12-2, за купопродажна цена од 7.500,00 германски марки пресметани во денарска противвредност на денот на исплатата.

Се повикуваат заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со предметното пасиште што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Петровска, Плоштад Македонија, ул."Никола Вапцаров" бр 3/1, Скопје. (22946)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Алексоски Јонче и тоа, една идеална четвртина на КП бр. 2053/1 на м.в."Говедарица" во КО Коњско со вкупна површина од 1781 м<sup>2</sup>, една идеална четвртина од КП бр. 2527/2 на м.в."Грначно", во КО Коњско, кое е со вкупна површина од 5237 м<sup>2</sup>, опфатени во ПЛ бр. 546 издаден од Државен завод за геодетски работи одделение за премер и катастар Охрид, КП бр. 2053/2 на м.в."Говедарица" во КО Коњско, со вкупна површина од 1056 м<sup>2</sup>, КП бр. 2243 на м.в. "Говедарица" со површина од 5880 м<sup>2</sup>, КП бр. 2402 на м.в."Трно" со површина од 1604 м<sup>2</sup>, и КП бр. 2421 на м.в."Стидено" со вкупна површина од 680 м<sup>2</sup>, сите опфатени во ПЛ бр. 545 во КО Коњско. Василеска Сотирка продава своја една идеална четвртина од КП бр. 2053/1 на м.в."Говедарица" КО Коњско во вкупна површина 1781 м<sup>2</sup>, и една идеална четвртина од КП бр. 2527/2 на м.в."Грначно" во КО Коњско со вкупна површина од 5237 м<sup>2</sup>, и двете опфатени во ПЛ бр. 546, Алексоски Јонче и Василеска Сотирка наведените земјоделски земјишта ги продаваат за вкупна купопродажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дескоска Гордана, ул."Македонски Просветители" бр. 8, Охрид. (23365)

Во нотарскиот оглас објавен во "Службен весник на РМ" бр. 61 од 10 август 2001 година, под реден број 19738 во првиот дел наместо: "во вкупна површина од 220м<sup>2</sup>", треба да стои: "2220 м<sup>2</sup>....".

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1385949 издаден од на име Јанко Соколов, кеј "Брегалница" 4-2/12, Делчево. (23379)

Пасош бр. 1285183/98 издаден од УВР-Тетово на име Амети Алимурат, с. Слатино, Тетово. (23379)

Пасош бр. 1417570/00 издаден од УВР-Скопје на име Бајрамов Бесар, ул."100" бр.71, с. Мојанце, Скопје. (23382)

Пасош бр. 419226/94 издаден од УВР-Куманово на име Алими Шеваљ, ул. "Ј.Сандански" бр. 67 ц, Куманово. (23383)

Пасош бр. 0602947 издаден од УВР - Скопје на име Рустеми Сејби, с. Арнакија, Скопје. (23396)

Пасош бр. 1587751/01 издаден од УВР-Куманово на име Шабан Лимани, ул. "Перо Илиевски" бр. 14, Куманово. (23406)

Пасош бр. 010607/92 издаден од УВР - Тетово на име Идризи Идриз, ул. "121" бр. 8/12, Тетово. (23408)

Пасош бр. 0638083/95 издаден од УВР-Скопје на име Акија Екрем, ул. "Севастополска" бр.45, Скопје.23409

Пасош бр.1346178 на име Стевановска Наташа, ул. "Едвард Кардељ" бр. 10 3/5, Кавадарци. (23420)

Пасош бр.0072918 на име Стојанова Зорица, ул. "Пиринска" бр. 38, Кавадарци. (23422)

Пасош бр. 1062838 на име Кефли Асени, с.Србиново, Гостивар. (23445)

Пасош бр. 0979157 на име Андов Добре, с. Псача, Крива Паланка. (23455)

Пасош бр. 988903 на име Кадриу Азбије, ул."Киро Фетак" бр. 46, Куманово. (23468)

Пасош бр. 1148368 на име Настевски Ацо, ул. "Дембарска" бр. 60 А, Битола. (23223)

Пасош бр. 830398 на име Апостолоски Наум, ул. "Питу Гули" бр. 81, Охрид. (21393)

Пасош бр. 1173035/99 издаден од УВР-Скопје на име Мевљудин Реџеџи, с. Буковиќ, Скопје. (23480)

Пасош бр. 1286681 на име Харизанов Иван, ул."Никола Вапцаров" бр. 10, Кочани. (23485)

Пасош бр. 1490438 на име Додевски Љупчо, ул."1-ви Мај" бр. 29, Кичево. (23490)

Пасош бр. 1144917 на име Мурати Ризван, Тетово. (23492)

Пасош бр. 1513390 на име Мехо Шкријељ, ул."Дижонска" бр. 84-6, Скопје. (23541)

Пасош бр. 1232997 на име Себастијан Ибраимовиќ, ул. "Славеј Планина" бр. 189, Скопје. (23543)

Пасош бр. 784514 на име Рамани Ресул, с. Долно Татеша, Струга. (23544)

Пасош бр. 0183052 на име Јовановски Стојанчо, с. Амзабегово, Св. Николе. (23545)

Пасош бр. 1168876 на име Блерим Јанузи, ул."Васка Петковска" бр. 25, Куманово. (23546)

Пасош бр. 571305/95 издаден од УВР - Скопје на име Бајрами Шаип, с. Брест, Скопје. (23510)

Пасош бр. 1009801 издаден од УВР - Скопје на име Беадиновски Азем, с. Црни врв, Скопје. (23527)

Пасош бр. 1450511/00 издаден од УВР-Скопје на име Јовановски Среќко, С. Миладиновци бр. 21, Скопје. (23538)

Пасош бр. 1552007/01 издаден од УВР-Скопје на име Ангеловски Љупчо, с. Миладиновци бр. 58, Скопје. (23539)

Пасош бр. 0916137 издаден од УВР - Кавадарци на име Ангеловски Милан, ул. "С.Пинџур" бр. 59 а/18, Кавадарци. (23556)

Пасош бр. 1394699/00 издаден од УВР-Скопје на име Дахил Деар, с. Црни Врв, Скопје. (23704)

Пасош бр. 431689 издаден од УВР - Скопје на име Шумановски Владимир, ул. "Г.Скрижевски" бр. 8, Скопје. (23736)

Пасош бр. 1246214 издаден од УВР - Скопје на име Шумановска Марина, ул. "Г.Скрижевски" бр. 8, Скопје. (23737)

Пасош бр. 478744/94 издаден од УВР - Скопје на име Асанов Исмаил, ул. "20" бр. 124, с. Сарај, Скопје.23739  
Пасош бр. 1299730 на име Крстев Благој, ул."М. Цоик" бр. 11/4, Неготино. (23740)

Пасош бр. 0505956 на име Пецов Ташо, ул."М.Тито" бр. 32, Демир Капија. (23741)

Пасош бр. 1183847 на име Јулцовска Силвана, с.Будивраци, Берово. (23743)

Пасош бр. 784514 на име Рамани Ресул, Струга.23746  
Пасош бр. 0921107 на име Трајанов Ласте, с.Подареш, Радовиш. (23748)

Пасош бр. 699067 на име Јосифова Соња, ул."Еврејска" бр. 10, Штип. (23749)

Пасош бр. 553699 на име Давчев Киро, Св. Николе. (23750)

Пасош бр. 357593/94 издаден од УВР - Скопје на име Јовановиќ Славка, ул. "Т.Арсовски" бр. 29, Скопје. (23751)

Пасош бр. 0985290 на име Миленкова Живка, ул. "Девеани" бр. 10, Битола. (23762)

Пасош бр. 1351342 на име Бајрам Шакири, Тетово. (23766)

Пасош бр. 1516749/01 издаден од УВР-Скопје на име Умер Аземи, ул. "Македонско Кос. бриг." 42/12 а, Скопје. (23773)

Пасош бр. 157579 на име Ракип Нецип, ул."Д. Мечето" бр. 56, Скопје. (23774)

Пасош бр. 1422087 на име Екрем Идризи, ул."Дижонска" бр. 40 б, Скопје. (23775)

Пасош бр. 1331657 на име Исмани Ирфан, ул."Антон Попов" бр. 35/1/1, Скопје. (23776)

Пасош бр. 977392 на име Јусуф Агим, с.Љуботен, Скопје. (23777)

Пасош бр. 1301420 на име Ахметовиќ Рамадан, с.Опае, Куманово. (23778)

Пасош бр. 1286761 на име Горги Ѓорѓиевски, ул. "Брегалничка" бр. 4, Кочани.

Чекови од тековна сметка бр. 108782/82 од бр. 1455696 до 1455700 и од бр. 5431022 до 5431026 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Славко Костадинов, Скопје. (23380)

Чекови од тековна сметка бр. 10950412 со бр.5384176 и 5384177 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Георгиј Владимир, Скопје. (23479)

Чекови од тековна сметка на име Сефедин Дука, Гостивар. (23515)

Чек од тековна сметка бр. 11809286 со бр. 5780845 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Петровска Бети, Скопје. (23531)

Чекови од тековна сметка бр. 1347513 од бр. 6006366 до 6006369, 5733844 и 2613986 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Брашнарски Слободан, Скопје. (23540)

Чекови од тековна сметка на име Данев Александар, Кавадарци. (23559)

Чекови од тековна сметка бр. 13582396 со бр.5450573 и 5450574 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Милица Селиќ, Скопје. (23560)

Чековна картичка бр.10778/10 на име Марија Черкезова, Штип. (23770)

Работна книшка на име Мирановска Марика, Скопје. (23377)

Работна книшка на име Јованка Костадиновска, Скопје. (23378)

Работна книшка на име Манчевска Ленче, Струмица. (23423)

Работна книшка на име Јаневска Леонида, Скопје. (23465)

Работна книшка на име Драги Драгомански, Скопје. (23547)

Работна книшка на име Петковски Душко, Скопје. (23548)

Работна книшка на име Цифорова Лидија, Скопје. (23549)

Работна книшка на име Сандева Магдалена, Кочани. (23498)

Работна книшка на име Саљфете Реџеповска, Куманово. (23501)

Работна книшка на име Уска Агним, Струга. (23504)

Работна книшка на име Даути Сефит, Струга. (23505)

Работна книшка на име Колевски Иван, Скопје.23509

Работна книшка на име Чинов Никола, Гевгелија. (23521)

Работна книшка на име Марин Грнчаровски, Скопје. (23530)

Работна книшка на име Назим Селимоски, Мак.Брод. (23562)

Работна книшка на име Димитриеска Роза, Охрид. (23745)

Работна книшка на име Алексов Стамен, Велес.23755  
Работна книшка на име Ристовска Марица, Делчево. (23761)

Работна книшка на име Методија Јовески, Мак.Брод. (23763)

Работна книшка на име Мемет Гани, Тетово. (23765)  
Работна книшка на име Поточан Жифка, Скопје. (23771)

Работна книшка на име Здравковска Јаворка, Скопје. (23772)

Работна книшка на име Петроска Александра, Скопје. (23779)

Работна книшка на име Соколовски Костадин, Скопје. (23780)

Работна книшка на име Белимова Лиле, Скопје.23781

Воена книшка на име Ралевски Димитри, Скопје. (23390)

Воена книшка на име Кузмановски Свето, Куманово. (23410)

Воена книшка на име Додевски Марјан, Куманово. (23411)

Воена книшка на име Мирчевски Венко, Велес.23418

Воена книшка на име Кузманов Драган, Кавадарци. (23421)

Воена книшка на име Борко Ристовски, Скопје.23469

Воена книшка на име Димче Спасов, Велес. (23495)  
Воена книшка на име Трајковски Ивчо, Куманово. (23502)

Воена книшка на име Коџибанов Игор, Велес. 23518

Воена книшка на име Марков Тони, Велес. (23520)  
Воена книшка на име Милошески Љупчо, Скопје. (23529)

Воена книшка на име Андонов Зоранчо, Кочани. (23742)

Воена книшка на име Трајков Димче, Кавадарци. (23759)

Воена книшка на име Лазаров Ванчо, Кавадарци. (23760)

Свидетелства за 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Војдан Чернодрински" Скопје на име Таири Дамир, Скопје. (23381)

Свидетелства за завршено средно образование издадени од ДСУ "Димитар Влахов" Скопје на име Јанкуловски Гине, Скопје. (23384)

Свидетелство на име Казлевски Горан, Берово.23412

Свидетелство за 4 одделение на име Стојменовски Горан, Делчево. (23413)

Свидетелство на име Симоновски Венцо, Делчево. (23414)

Свидетелство на име Томоска Константина, Струга. (23415)

Свидетелство на име Соколова Убавка, Пробиштип. (23416)

Свидетелство на име Николина Димитриева, Велес. (23417)

Свидетелство за 8 одделение на име Пенасит Аб-дураим, Тетово. (23426)

Свидетелство на име Душица Бојкоска, Тетово.23427

Свидетелства за 6 и 7 одделение на име Бујар Шаба-ни, Тетово. (23428)



Свидетелство за 8 одделение на име Халиме Фетиме, Гостивар. (23429)

Свидетелство за 3 година на име Ангелкоски Никола, Гостивар. (23430)

Свидетелство на име Беадини Арслан, Гостивар. (23432)

Свидетелство за 7 одделение на име Салији Нурај, Гостивар. (23433)

Свидетелства за 3 и 4 година издадени од МЦ "Панче Караџов" на име Јанкуловски Томислав Гоце, Скопје. (23471)

Свидетелство за 8 одделение на име Бекир Тута, Скопје. (23472)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лазар Ангеловски" Скопје на име Андоновски Борислав, Скопје. (23466)

Диплома издадена од "Зеф Љуш Марку" на име Дилза Мифтари, Скопје. (23470)

Свидетелство на име Исеини Екрем, Скопје. (23494)

Свидетелство за 1 година на име Петковска Милена, Велес. (23497)

Свидетелство на име Арсов Иле, Кочани. (23499)

Свидетелство на име Андреја Величковски, Куманово. (23500)

Свидетелство за 8 одделение на име Зафиров Јонче, Радовиш. (23506)

Свидетелство за 8 одделение на име Павлов Трајче, Пробиштип. (23512)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Сашка Димитровска, Пробиштип. (23513)

Свидетелство на име Мемеди Бектеш, Гостивар. (23514)

Свидетелство на име Рамадани Мирзета, Гостивар. (23517)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ибе Паликуќа" с. Бојане - Скопје на име Идрис Мустафа, Скопје. (23526)

Свидетелство на име Мимоза Османи, Тетово. 23563

Свидетелство на име Јашари Шкумбин, Гостивар. (23565)

Свидетелство на име Османи Недиме, Гостивар. 23566

Свидетелство на име Адили Муамед, Тетово. (23764)

Свидетелство на име Радилеска Снежана, Тетово. (23767)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дрита" на име Бекију Исмета, с.Рашче, Скопје. (23782)

Свидетелства издадени од ЕУ "Борис Кидрич" на име Василевски Лилјана, Скопје. (23783)

Индекс бр. 41296 издаден од Економски факултет на име Митреска Соња, Охрид. (23785)

Диплома на име Ристовски Лазе, Велес. (23753)

Здравствена книшка на име Алиевски Назмија, Битола. (23439)

Здравствена книшка на име Ардарпашиќ Мехмед, Велес. (23496)

Здравствена книшка на име Борче Станисављев, Велес. (23752)

Здравствена книшка на име Колевска Борка, Велес. (23758)

Здравствена книшка на име Рустемова Зулиџан, Велес. (23768)

Даночна картичка бр. 40006991105720 на име Ипо Комерц, Гевгелија. (23419)

Даночна картичка бр.4026995109011 на име ТД Оли М, ул."27 Март" бр.39, Струга. (23503)

Даночна картичка на име Олена Стил, Штип.(23507)

Даночна картичка бр. 4030991168258 издадена од Управа за приходи - Скопје на име "Мартимпорт", Скопје. (23508)

Даночна картичка бр. 4030994349571 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Синдикат при Гинеколошка акушерска клиника, Скопје. (23555)

Даночна картичка бр.40064499110447 на име До-ми Елена Богданци, Гевгелија. (23561)

Даночна картичка бр. 403000390772 издадена од Управа за приходи - Скопје на име ДПТУ "Бамби", Скопје. (23564)

Магнетна картичка бр. 40100-601-452455 издадена од ЗПП - Скопје на име СПИ - Жарко ДООЕЛ, Скопје. (23557)

## ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Стакларница ДОО "Амбалажно стакло" - Скопје

## ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 1.03.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на Стакларница ДОО "Амбалажно стакло", ул. "Првوماјска" бб - Скопје секој работен ден од 08 до 14 часот.

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/437 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПОВТОР ПАТ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на производите:

Ребра свински суви, Сланина сува, Колбаси крањски, Колбаси вардарски, Колбаси тиролски, Колбаси шарски, Виштли и Шункарица.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество на сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- економско финансиски бонитет,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката.

### III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не сме да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши во присуство на понудувачите, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 11.00 часот, шенаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во "Сл. весник на РМ". Во случај да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите документацијата да ја достават на лице место на денот на јавното отворање.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

-----

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5437/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на лекови кои се издаваат во болничката здравствена заштита за потребите на здравствените организации, според член 4 од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 4/2001).

Предмет на набавка може да бидат само лековите кои се пуштени во промет согласно Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

3. Спецификацијата со количествата и видот на лековите што се предмет на набавката дадена е во тендерска документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15 секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 2.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака "за тендерска документација". Деночен број на Фондот е 4030991261703 - депенет Народна банка на Македонија.

5. Потребата од лековите се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

Доколку како понудувач се јави странски производител, потребно е да достави доказ дека има обезбедено овластен дистрибутер или законски застапник во Република Македонија.

9. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од денот на испораката.

10. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

11. Понудата е делива.

### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање да не е покус од 120 дена од денот на испораката).

### III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет) издаден од институцијата надлежна за платниот промет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
- опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на препаратите што се нудат.

3. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. Документ (решение) за вршење дејност производство или промет на големо со лекови издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),
- копие од решението за пуштање во промет на лекот (регистрација),
- сертификат за квалитет од производителот.

Квалитетот и исправноста на материјалите што се предмет на набавката ќе ја цени комисија на понудувачот при секоја испорака.

### IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија"

бр. 6 - Скопје, преку пошта, во Архивата на Фондот или со предавање на комисијата на лице место најдоцна до 19.10.2001 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

Квалитетот ќе го цени стручна комисија формирана за оваа намена.

Под исти услови, предност ќе имаат понудите каде рокот на плаќање е подолг од 120 дена.

#### VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-5437/1.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

#### VII РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 19.10.2001 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 19.10.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат.

#### VIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнатата од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

#### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-5438/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕД КВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

##### I ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје.

2. Предмет на јавната набавка е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

Компјутерска томографија (набавка и монтирање) за потребите на Специјалната болница за ортопедија и трауматологија "Св. Размо" - Охрид.

3. Повикот е јавен и отворен.

4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

5. Постапката за повикот се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

#### II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Заинтересираните понудувачи кон пријавата треба да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии до нотар и тоа:

- техничко технолошки бонитет,
- економско финансиски бонитет,
- расположива опрема и други финансиски капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,

- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност издаден од надлежен судски орган,

- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда) задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредноста на набавката.

#### III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот несее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши во присуство на понудувачите во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат со почеток во 11,30 часот на 22.10.2001 година.

Понудувачите документацијата ќе ја достават на лице место на денот на отворањето.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат и писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Документацијата што нема да биде доставена до утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

4. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02 147-660 или 02 147-680.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-5564/1 од 28.09.2001 година, Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, објавува

#### ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на Јавниот повик бр. 9/2001 е ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Куманово.

- Предмет на Јавниот повик бр. 9/2001 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за

прибирање понуди за изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи на станбено деловен објект "2" на локалитет Илинденска, Куманово.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност, со седиште во РМ. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Комисијата за ЈН на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, има потреба од утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврдување на изведувач на градежни и градежно занаетчиски работи и инсталатерски работи на станбено деловен објект "2" на локалитет Илинденска во Куманово. Понудувачите своето учество на Јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки);
- економско-финансиски бонитет - оригинал или копије заверено од нотар (член 22 од Законот за ЈН);
- расположива опрема и други физички капацитети за реализација на набавката;
- список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-инсталатерски работи;
- договор за заеднички настап или список на подизведувач;
- референци;
- список на стручен кадар;
- доказ-извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган во оригинал со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност.
- документ за регистрација на дејност.

## 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик.

Документација и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена,

Понудите се доставуваат до набавувачот ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Куманово, со назнака "За Комисија за јавни набавки", препорачано по пошта или со предавање во архивот на понудувачот.

Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и во едно јавно гласило.

Контакти се можни секој работен ден во просториите на ЈПССДПРМ-ПЕ Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 14 (техничка служба). тел. 031-27-266.

## 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 95 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/00), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

## ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО "ДАМЈАН - ПЛАСТ" - Радовиш
  - дејност-друга преработка на пластични маси;
  - број на вработени - 44 (состојба 1996 година);
  - за продажба: удел со вредност од 203.146,00 г.м. (123.535,00 г.м. е удел на Агенцијата на Р.М. за приватизација, 77.520,00 г.м. е удел на Р.М., а 2.091,00 г.м. е удел на АСБ), што претставува 39,83% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 0%.
2. ДОО "ПЕКАРА" - Богданци
  - дејност - пекарство;
  - број на вработени - (состојба година);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 31.820,00 г.м. што претставува 9,09% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 30%.
3. ДОО "ТЕКСТИЛ 96" - Скопје
  - дејност - трговија на големо;
  - број на вработени - 18(состојба 1994 година);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 20.839,67,00 г.м. што претставува 4,12% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 30%.
4. ДОО "КОПИНГ" - Скопје
  - дејност - професионална рехабилитација и вработување на инвалиди;
  - број на вработени - 57 (состојба 1994 година);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 1.456,00 г.м. што претставува 1,32% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 90%.
5. ДОО "ТРАНС ЕКСПРЕС" - Крушево
  - дејност - превоз на стоки во друмски сообраќај;
  - број на вработени - 18 (состојба 1997 година);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 17.000,00 г.м. што претставува 6,81% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 90%.
6. ТД "ПРОКСИМА 4" ДОО - Скопје
  - дејност - трговија на големо;
  - број на вработени - 18 (состојба 1994 година);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 128.292,00 г.м. што претставува 25,09% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 30%.
7. ДОО "КАРГОИНСПЕКТ - МИЛЕ" - Скопје
  - дејност - контрола и квалитет на стоки;
  - број на вработени - 47 (состојба 1993 година);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 77.200,00 г.м. што претставува 13,18% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 50%.
8. МЗТ "БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА" ДОО - Валандово
  - дејност - производство на стоки за широка потрошувачка и др. метални производи;
  - број на вработени - 4 (состојба 1996 година);
  - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 276.761,00 г.м. што претставува 39,34% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 0%.
9. МЗТ "СКЛАДИШТА" ДОО - Струмица
  - дејност - метални и градежни конструкции;
  - број на вработени - 27 (состојба 1995 година);
  - за продажба: удел со вредност од 117.258,00 г.м. (40.568,00 г.м. е удел на Агенцијата на Р.М. за приватизација, а 76.690,00 г.м. е удел на Р.М.), што претставува 51,46% од главницата на друштвото;
  - максимален дисконт: 0%.

10. ДОО "СТОЛИЧАР" - Македонски Брод  
 - дејност - производство на режана граѓа;  
 - број на вработени -31(состојба 1998 година);  
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 81.870,00 г.м. што претставува 36,78% од главницата на друштвото;  
 - максимален дисконт: 0%.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик. На пликот треба да стои: адреса на Агенцијата, со назнака "понуда", име на претпријатието за кое се однесува понудата, име на купувачот и адреса, а за физичките лица и матичен број од личната карта.

Понудата треба да содржи:  
 - вредност на уделот што купувачот сака да го купи;  
 - износот на средства што купувачот е подготвен да го плати;

- начин на плаќање (согласно законските прописи);  
 - рок (датум) за отплата - веднаш или на рати;  
 - број на годишни рати (не повеќе од пет) и  
 - обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса:

Агенцијата на Република Македонија за приватизација, ул."Никола Вапцаров" бр. 7, пошт. фах 410 1000 Скопје.

Неуредните и неблаговременно доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лицата заинтересирани за набавката на информативниот повик за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8.00 - 15.00 часот по цена од 1.000,00 денари.

Отворениот повик на Општина Илинден бр. 1/2001 за прибирање на понуди за изградба на патен правец Илинден - Мршеви објавен во "Службен весник на РМ" бр. 78 од 27 септември 2001 година се повлекува - сторнира.

Комисија за јавни набавки

**И С П Р А В К А  
 НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 03/2001  
 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ**

Во точката 6.1. датата на 09.10.2001 година се заменува со датата 16.10.2001 година.

Комисија за јавни набавки

**АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА  
 ПОКАНА ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ**

Агенцијата на Република Македонија за приватизација (АП), во име на Владата на Република Македонија и останатите акционери кои го претставуваат државниот капитал, објавува јавен тендер за продажба на 60,72% капитално учество, односно 180.751 обични акции во

**РУДНИЦИ САСА АД-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА**  
 Рудници за олово и цинк

Во рамки на програмата за реструктурирање на претпријатијата кои искажуваат загуби во работењето, која ја спроведува во соработка со Светската банка, Владата на Република Македонија е подготвена да го продаде Друштвото под поволни услови. Друштвото е активно и има 1120 вработени.

Полно име на Друштвото: АД Рудници за олово и цинк "САСА"

Седиште: "Маршал Тито" 66, Македонска Каменица

Број на регистарска влошка: 1-443-0, Основен суд Штип, Трег. бр. 392/97 од 22.04.1997 година

Основна главница на Друштвото: 29.770.412 дем

Номинална вредност на една акција: 100 дем  
 Број на акции: 297.704 обични акции  
 Почетна цена на понудата: 1.000.000 дем  
 Краен рок за доставување на понудата: 3 ноември 2001 година до 15,30 часот

Понудувачите може да ја подигнат тендерската документација во канцелариите на АП во работни денови од 09:00 до 15:00 часот, а најдоцна до 31 октомври 2001 година. Тендерската документација ќе биде предадена по извршена уплата на 1.000 дем во денарска противвредност (според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата), на жиро-сметката на АП во Балканска банка-Скопје, број 40100-637-2213 (единствен даночен број 4030993262472), со назначување на уплатувачот.

Контакт информации:

Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 022, e-mail: agencu@mpra.org.mk

Агенцијата на Република Македонија за приватизација (АП), во име на Владата на Република Македонија и останатите акционери кои го претставуваат државниот капитал, објавува јавен тендер за продажба на 88,68% капитално учество, односно 172.564 обични акции во

**РУДНИЦИ ЗЛЕТОВО АД-ПРОБИШТИП**  
 Рудници за олово, цинк и преработка

Во рамки на програмата за реструктурирање на претпријатијата кои искажуваат загуби во работењето, која ја спроведува во соработка со Светската банка, Владата на Република Македонија е подготвена да го продаде Друштвото под поволни услови. Друштвото е активно и има 1.593 вработени.

Полно име на Друштвото: АД Рудници за олово, цинк и преработка "ЗЛЕТОВО"

Седиште: Јаким Стојковски 2, Пробиштип

Број на регистарска влошка: 030065867-4-03-000, Основен суд Штип, Трег. бр. 2686/99 од 26.06.2000 година

Основна главница на Друштвото: 18.486.142 дем

Номинална вредност на една акција: 95 дем

Број на акции: 194.591 обични акции

Почетна цена на понудата: 200.000 дем

Краен рок за доставување на понудата: 3 ноември 2001 година до 15,30 часот

Понудувачите може да ја подигнат тендерската документација во канцелариите на АП во работни денови од 09:00 до 15:00 часот, а најдоцна до 31 октомври 2001 година. Тендерската документација ќе биде предадена по извршена уплата на 1.000 дем во денарска противвредност (според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата), на жиро-сметката на АП во Балканска банка-Скопје, број 40100-637-2213 (единствен даночен број 4030993262472), со назначување на уплатувачот.

Контакт информации:

Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 022, e-mail: agencu@mpra.org.mk

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење на нотарските работи ("Службен весник на РМ" бр. 56/96 и 25/98), Министерството за правда, распишува

### О Г Л А С ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИНТЕРЕСИ- РАНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ

Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува следните услови:

- да е дипломиран правник и
- да има работно искуство на правни работи најмалку пет години.

Кандидатот е потребно да ги достави следните документи:

- диплома за завршен Правен факултет,
- потврда со која ќе докаже дека има работно искуство на правни работи најмалку пет години и тоа со опис и попис според Правилникот за систематизација на работните места,
- уверение ако има положено правосуден испит,
- молба со задолжителна административна такса од 50 денари и во која читко ќе бидат наведени лични генералии, точна адреса, број на телефон, домашен и од работното место, број на лична карта и единствен матичен број.

На денот на одржувањето на писмениот дел од нотарскиот испит, секој кандидат треба да достави уплатница во износ од 6.500 денари, уплатени на жиро сметка, број 40100-631-1557 со назнака за полагање на нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 13, на име на средства на Министерството за правда - Скопје со даночен број 4030990254525.

Потребните документи (во оригинал или оригинално заверено фотокопие) се поднесуваат во архивата на Министерството за правда најдоцна 10 дена пред денот на полагање на испитот.

Нотарскиот испит (писмен дел) се закажува за: 22 октомври 2001 година во 14 часот.

Испитот се одржува во просториите на Апелациониот суд Скопје.

Министерството за правда, за денот на полагањето на поправниот испит, дополнително ќе ги извести кандидатите кои не покажале задоволителен резултат по еден предмет, односно биле вратени на поправен испит.

Кандидатите треба да се пријават за полагање на поправниот испит во рок од 30 дена, и по истекот на овој рок се закажува и датумот на полагањето на поправниот испит и притоа треба да приложат уплатница на износ од 3.250 денари, уплатени на жиро сметка 40100-631-1557, со назнака за полагање на поправен нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 13, на име на средства на Министерството за правда - Скопје и даночен број 4030990254525, депонент Народна банка на Република Македонија.

Министерство за правда

### СО Д Р Ж И Н А

	Страница
1430. Указ бр. 40 од Претседателот на Република Македонија .....	4707
1431. Уредба за начинот и условите за трансформација на правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во право на сопственост или право на долготраен закуп .....	4707
1432. Уредба за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија .....	4708

1433. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги.....	4711
1434. Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на ЈПАУ "Македонија"-Скопје со кредитни средства за набавка на ПП возила .....	4711
1435. Одлука за задолжување на ЈПАУ "Македонија"-Скопје со трајни обртни средства .....	4711
1436. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина доломити и доломитични варовници на А.Д. "Тајмиште"-Кичево на локалитетот "Бигор-Доленци", општина Кичево .....	4711
1437. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина-вода за пиење за флаширање на "Кодинг" Димитар, ДООЕЛ, Скопје, на локалноста "Трнскот" кај с. Конопиште, Кавадарско .....	4712
1438. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина - бакар и сите други обоени метали на "Phels and dodge exploration corporation (PDH)" - Phoenix, Arizona, на локалитетот "Осогово", Македонска Каменица .....	4712
1439. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија .....	4712
1440. Одлука за дополнување на Одлуката за распределба на регистарски таблички со АА ознаки .....	4713
1441. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје .....	4713
1442. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање царина .....	4713
1443. Методологија за определување на висината на надоместокот за трансформацијата на градежното земјиште .....	4713
1444. Правилник за нормативите и стандардите за основање високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност .....	4714
1445. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари" .....	4717
1446. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб .....	4717
1447. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари" .....	4718
1448. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари" .....	4718
1449. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб .....	4718
1450. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" .....	4719
1451. Правилник за изменување на Правилникот за определување на надоместокот за одобрение за приредување на забавни игри .....	4719
1452. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 15/2001 од 19 септември 2001 година .....	4719
<b>Исправка</b> на Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 52/2001 од 12 септември 2001 година, објавена во "Сл. весник на РМ" бр. 78/2001 година .....	4720

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.